



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 29 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 88

ГОД. XLV

Цена на овој број е 40.800 динари. – Претплата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1371.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 декември 1989 година.

П бр. 1130  
29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

## Член 1

Во Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во член 10 став 3 точка 3 зборовите: „ако на тие хартии банките дале авали“ се бришат.

Во став 5 по зборот: „точ.“ бројот: „3“ се брише.

## Член 2

Член 14 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија ги утврдува видот, височината, роковите и другите услови за купување и продажба на домашни и странски преносливи краткорочни хартии од вредност, а може да ги купува и да им ги продава на банките и на другите финансиски организации непосредно или преку пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност.“

## Член 3

Во член 19 зборовите: „Купувањето на хартии од вредност од член 14, како и“ се бришат.

## Член 4

Во член 51 ставот 2 се брише.

## Член 5

Во член 58 по став 2 се додаваат нови ст. 3, 4 и 5, кои гласат:

„Контрола на спроведувањето на мерките и прописите од став 1 на овој член од страна на делови на банката врши народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна според седиштето на делот од банката, со тоа што во таа контрола учествува и народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна според седиштето на банката. За извршената контрола народните банки ја известуваат Народната банка на Југославија.

Ако со контролата од став 3 на овој член се констатираат неуредности, мерки спрема банката презема народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна според седиштето на банката.

Контрола на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Поштенската штедилница, на Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банките и на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност врши Народната банка на Југославија.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 6 и 7.

## Член 6

Член 66 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија оценува дали се исполнети условите за основање на банка пропишани со сојузниот закон и издава дозвола за основање на банката односно ја повлекува издадената дозвола, кога за тоа ќе се стекнат пропишаните услови.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини контролираат дали се исполнети пропишаните услови за работење на банката и другата финансиска организација, го контролираат работењето на банката и на другата финансиска организација и преземаат мерки за отстранување на утврдените неправилности.

Надлежноста на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини во вршењето на контролата од став 2 на овој член се утврдува според одредбите на член 58 ст. 2, 3, 4 и 6 од овој закон.

Поблиските услови и начинот на вршење на контролата од став 2 на овој член и единствена постапка за преземањето на мерките ги пропишува Народната банка на Југославија.“

## Член 7

Член 67 се менува и гласи:

„Мерките од член 66 став 2 на овој закон се:  
1) отстранување на неправилностите во определен рок, со наведување на задолжителните активности на органот на управување на банката односно на другата финансиска организација;“

2) запирање на определени активности на банката односно на другата финансиска организација.

Мерките од став 1 на овој член и рокот на нивното траење се изрекуваат со решение што го донесува гувернерот на народната банка на републиката односно гувернерот на народната банка на автономната покраина односно гувернерот на Народната банка на Југославија, кое е конечно во управната постапка.

Покрај мерките од став 1 на овој член, Народната банка на Југославија може да им даде иницијатива на надлежните органи на банката за сменување на работниците одговорни за настанатите неправилности.”

#### Член 8

Во член 80 став 1 точ. 24 и 25 се менуваат и гласат: „24) пропишувањето на поблиските услови и начинот на вршење контрола, видот, роковите, редоследот и единствената постапка за преземање на мерки спрема банките и другите финансиски организации;

25) издавањето односно повлекувањето на дозволата за основање на банката;”.

Точка 29 се брише.

Точка 30 станува точка 29.

#### Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1372.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1989 година.

П бр. 1113  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

#### Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година се утврдува во износ од 75.316,820.400 динари.

#### Член 2

Средствата за делумно покривање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 69.384,820.400 динари.

#### Член 3

Разликата помеѓу вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата во износ од 5,932,000.000 динари ќе се обезбеди од придонесите на републиките и на автономните покраини.

#### Член 4

Обврските на федерацијата по основ на задолжувањата кај Народната банка на Југославија во 1983 година, а што втасуваат во 1990 година, ќе се извршат во 1993 година.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1373.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЕЧНАТА ПРЕСМЕТКА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НАФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

Се прогласува Законот за конечната пресметка, условите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и за користење на средствата за покривање на разликата во цената, курсните разлики и каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покривање на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1989 година.

П. бр. 1133  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА КОНЕЧНАТА ПРЕСМЕТКА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НАФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

#### Член 1

Со овој закон се уредуваат конечната пресметка, условите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и на користењето на тие средства за покривање на разликата во цената, курсните разлики и каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покривање на курсните разлики по основ на враќањето на странските кредити што се користени за изградба на Југословенскиот нафтовод (во натамошниот текст: „разлики во цената, курсни разлики и камати”).

## Член 2

Средствата за покривање на разликата во цената, курсните разлики и каматите се обезбедуваат во 1989 година во износ до 1.590.800.000.000 динари.

## Член 3

Средствата за покривање на разликата во цената, курсните разлики и каматите им се даваат на организациите на здружен труд односно на претпријатијата што се занимаваат со производство на нафтени деривати, на организациите на здружен труд односно на претпријатијата што се занимаваат со промет на нафтени деривати, на Југословенскиот нафтовод и на организациите на здружен труд односно на претпријатијата што изведуваат инвестициони работи во странство, а чиишто побарувања од странство се користени за увоз на нафта.

## Член 4

Средствата од член 2 ќе ги користат:

1) организациите на здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат со производство на нафтени деривати - за покривање на разликата во цената помеѓу фактичките цени на увозната нафта и просечните цени на таа нафта признати во цените на нафтени деривати во 1988 година - до 1.104.600.000.000 динари;

2) организациите на здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат со промет на нафтени деривати - за покривање на разликата во цената што настанала помеѓу цените на нафтени деривати во моментот на враќањето во стоковните резерви и цените во моментот на враќањето во стоковните резерви во 1986, 1987 и 1988 година - до 100.200.000.000 динари;

3) Југословенскиот нафтовод - за покривање на курсните разлики во 1988 година по основ на враќањето на странските кредити што се користени за изградба на Југословенскиот нафтовод - до 57.700.000.000 динари;

4) организациите на здружен труд односно претпријатијата - изведувачи на инвестициони работи во странство - за покривање на курсните разлики и каматите настанати по основ на користењето на нивните побарувања во странство за увоз на нафта од 1 јануари до 19 август 1988 година, освен ако тоа не е уредено со посебен сојузен закон - до 328.300.000.000 динари.

## Член 5

Корисниците на средствата од член 4 на овој закон ги остваруваат своите права со поднесување барање кон кое прилагодат соодветна документација.

Корисниците на средствата се должни да ги поднесат барањата во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите донесува упатство за спроведувањето на одредбите од овој закон.

## Член 6

Стручните, административните и другите работи во врска со користењето на средствата според одредбите на овој закон ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

## Член 7

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работа на финансиите со контрола на документацијата за остварување на правата од член 4 на овој закон утврди дека на организацијата на здружен труд односно на претпријатието им се исплатени повеќе средства, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе издаде решение за враќање на повеќе уплатените средства.

Ако организацијата на здружен труд односно претпријатието во рокот утврден со решението од став 1 на овој член не ги уплати повеќе исплатените средства, надлежната служба на општественото книговодство, по налагање од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе ги уплати повеќе уплатените средства во буџетот на федерацијата.

## Член 8

За покривање на разликата во цената, курсните разлики и каматите во 1989 година средства се обезбедуваат во

износ до 1.590.800.000.000 динари, од што средствата во износ од 500.000.000.000 динари се обезбедени до 14 јули 1989 година на посебната сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, а 990.800.000.000 динари во Буџетот на федерацијата за 1989 година.

## Член 9

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престануваат да важат: Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покривање на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покривање на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/88), Законот за привремена мерка за измени и дополненија на Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покривање на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покривање на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), Законот за привремена претсметка на средствата за 1989 година за покривање на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот од 1980 година и за покривање на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

## Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1374.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА НОВИ САД, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА) ДИМИТРОВГРАД”**

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Војвођанска банка - Здружена банка Нови Сад, како гарант по II заем од Европската инвестициона банка за финансирање на модернизацијата на магистралниот железнички правец „Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград”, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1989 година.

П бр. 1128  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигоревкиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-ЗДРУЖЕНА БАНКА НОВИ САД, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА) ДИМИТРОВГРАД”**

## Член 1

Федерацијата ја презема обврската, како супергарант, за обврските на Војвођанска банка-Здружена банка,

Нови Сад, како гарант по договорот за заемот помеѓу Европската инвестициона банка и ЖТО Нови Сад за финансирање на модернизацијата на дел од магистралниот железнички правец „Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград“, во износ од 18 милиони ЕСУ, односно во динарска противвредност од 1.450.000.000, зголемен за износот на договорената камата и трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица во однос на курсот на динарот врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овој заем за кои се дава супергаранција се вршат според одредбите на Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите на меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1375.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕНИЦЕ/СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА/ДИМИТРОВГРАД“**

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Здружена Белградска банка, Белград, како гарант по II заем од Европската инвестициона банка за финансирање на модернизацијата на магистралниот железнички правец „Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитровград“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1989 година.

П. бр. 1129  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНАТА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕНИЦЕ/СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА/ДИМИТРОВГРАД“**

#### Член 1

Федерацијата презема обврска, како супергарант, за обврските на Здружената Белградска банка, Белград, како гарант по договорот за заемот помеѓу Европската инвестициона банка и ЖТО Белград за финансирање на модер-

низацијата на делот од магистралниот железнички правец „Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитровград“, во износ од 6 милиони ЕСУ, односно во динарска противвредност од 330.000.000 зголемен за износот на договорената камата и трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми, односно ќе се намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица во однос на курсот на динарот, врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овој заем, за кој се дава супергаранција, се вршат според одредбите на Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1376.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТОВАРЕН СООБРАКАЈ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА ВО 1990 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување на дел од средствата за вршење на железнички товарен сообраќај меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Социјалистичка Република Албанија и за условите и начинот на користење на тие средства во 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1989 година.

П бр. 1108  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТОВАРЕН СООБРАКАЈ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА ВО 1990 ГОДИНА**

#### Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за покритие на дел од трошоците на Железничко-транспортната организација Титоград што настануваат во 1990 година во вршењето на железнички товарен сообраќај на пругата Титоград - Божај, како и условите и начинот на користење на тие средства.

**Член 2**

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат за покритие на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи што настануваат во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград – Божај.

**Член 3**

Средства за покритие на дел од трошоците на Железничко-транспортната организација Титоград што настануваат во 1990 година во вршењето на железнички товарен сообраќај на пругата Титоград – Божај се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1990 година, во износ од 7.600.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на сметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

**Член 4**

Железничко-транспортната организација Титоград е должна по истекот на тримесечјето да поднесе до сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските барање со периодична пресметка, а по истекот на годината-барање со годишна пресметка, во кое ги искажува, врз основа на методологијата за утврдување на рентабилноста на железничките пруги на југословенските железници, вкупните приходи и вкупните расходи настанати во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград – Божај, заради остварување на своите права од член 1 на овој закон.

**Член 5**

Врз основа на поднесеното барање со периодичната односно со годишната пресметка, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, по истекот на тримесечјето односно годината, ги прегледува и верификува поднесените пресметки и по утврдувањето на износот на средствата тие средства ѝ ги уплатува на Железничко-транспортната организација Титоград за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај.

Сојузниот орган на управата од став 1 на овој член може пред поднесувањето на периодичната односно годишната пресметка да ѝ уплати на име аконтација на Железничко-транспортната организација Титоград најмногу до 90% средства од износот на средствата исплатени во претходниот пресметковен период.

**Член 6**

Конечна пресметка на средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај на Железничко-транспортната организација Титоград во 1990 година се врши врз основа на годишната пресметка, а конечна исплата на тие средства – по прегледот и верификацијата на годишната пресметка на таа организација што ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Ако по основ на член 3 став 1 од овој закон се обезбедат повеќе средства од износот утврден по конечната пресметка на средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај, тие средства ќе се вратат во буџетот на федерацијата.

Ако средствата од член 3 став 1 на овој закон не бидат доволни за покритие на дел од трошоците на Железничко-транспортната организација Титоград во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград – Божај, разликата на средствата односно средствата што недостигаат по годишната пресметка за 1990 година ќе се обезбедат во Буџетот на федерацијата за 1991 година.

**Член 7**

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските е должен до крајот на мај тековната година за претходната година да поднесе до Собранието на СФРЈ, на усвојување, извештај за користењето на средствата за покритие на дел од трошоците на Железничко-транспортната организација Титоград настанати во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград – Божај, со годишна пресметка.

**Член 8**

Наредбаваец за користење на средствата за покритие на дел од трошоците на Железничко-транспортната

организација Титоград во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград – Божај е функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Стручни, административни и други работи во врска со користењето на средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Трошоци за платниот промет и другите трошоци настанати во врска со користењето на средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај ги товарат средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај.

**Член 9**

Надзор над користењето на средствата за покритие на дел од трошоците на пругата Титоград – Божај врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

**Член 10**

Со парична казна од 4.500 до 45.000 динари ќе се казни за стопански престап Железничко-транспортната организација Титоград ако кон своето барање за покритие на дел од трошоците поднесе неточно составена периодична пресметка односно годишна пресметка за пругата Титоград – Божај или ако периодичната односно годишната пресметка не ја состави врз основа на методологијата за утврдување на рентабилноста на железничките пруги на југословенските железници.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 250 до 2.500 динари и одговорното лице во Железничко-транспортната организација.

**Член 11**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1377.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРЕНАТА КАМАТНА СТАПКА**

Се прогласува Законот за промена на договорената каматна стапка, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година.

П бр. 1134

29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРЕНАТА КАМАТНА СТАПКА****Член 1**

За периодот од 1 до 31 јануари 1990 година каматната стапка на обврските и побарувањата не може да се утврдува по основ на растежот на цените од претходниот месец.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1378.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година.

П бр. 1121  
29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

## БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

## I. ОПШТ ДЕЛ

## Член 1

Буџетот на федерацијата за 1990 година содржи:

1) изворни приходи на федерацијата во вкупен износ од	69.384.820.400 динари
2) вкупни расходи, со средствата на тековната буџетска резерва и со износот што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од	75.316.820.400 динари
3) разлика помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата, во износ од	5.932.000.000 динари
4) придонес на републиките и на автономните покраини, во вкупен износ од	5.932.000.000 динари

## Член 2

Во постојаната резерва на федерацијата се издвојуваат 3.917.700.000 динари, а за тековната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 31.517.100 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1990 година.

## Член 3

Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во два подбиланса на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година, во следниве износи:

## ПОДБИЛАНС

## НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ЗА 1990 ГОДИНА

Класификационен број		Износ		
на формите на приходите	на потформите на приходите	I. ПРИХОДИ		на формите на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 03. Данок на промет на производи и на надомести за услуги		
03-1		Данок на промет на производи и услуги		20.979.420.060
	03-1-1	Дел од основниот данок на промет на производи и услуги	8.229.420.060	
	03-1-2	Посебен данок на промет на производи и услуги за финансирање на Југословенската народна армија	12.750.000.000	
		Вкупно вид 03		20.979.420.060

1	2	3	4	5
	<b>Вид 06. Царина и други увозни давачки</b>			
06-1	Царина			4.667.605.090
06-2	Посебни увозни давачки и такси			6.980.990.450
	06-2-1	Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи	2.150.110	
	06-2-2	Посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки	3.192.020.600	
	06-2-3	Посебни давачки за царинско евидентирање	526.901.800	
	06-2-4	Лежарини за стоките сместени во царински магацини	355.390	
	06-2-5	Посебна такса на увезените стоки	3.259.562.550	
	<b>Вкупно вид 06</b>			<b>11.648.595.540</b>
	<b>Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници</b>			
08-1	Придонеси од републиките и од автономните покраини			2.108.175.840
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	265.754.480	
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	115.918.760	
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	405.930.280	
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија	481.706.800	
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	232.481.490	
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	9.402.460	
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	555.122.010	
	08-1-8	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	41.859.560	
	<b>Вкупно вид 08</b>			<b>2.108.175.840</b>
	<b>Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства</b>			
09-5	Примени кредити			53.308.560
	09-5-1	Вишок на средства од Народната банка на Југославија	53.308.560	
	<b>Вкупно вид 09</b>			<b>53.308.560</b>
	<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 06, 08 и 09)</b>			<b>34.789.500.000</b>
	<b>Основна намена 02 Народна одбрана и општествена самозаштита</b>			
02-1	Средства за Југословенската народна армија			34.789.500.000
	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	30.368.100.000	
	02-1-2	Средства за Југословенската народна армија за претходната година	1.921.400.000	
	02-1-3	Средства за финансирање на воените пензии	2.500.000.000	
	<b>Вкупно основна намена 02</b>			<b>34.789.500.000</b>
	<b>Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на ЈНА</b>			<b>34.789.500.000</b>

## ПОДБИЛАНС

## НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И НА РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

Класификационен број		Износ		
на формите на потформа на приходите	на приходите	на потформите на приходите	на приходите	на приходите
1	2	3	4	5
<b>I. ПРИХОДИ</b>				

03-1	<b>Вид 03. Давоци на промет на производи и надомест за услуги</b>			14.926.579.940
	Данок на промет на производи			

1	2	3	4	5
	03-1-1	Дел од основниот данок на промет на производи и услуги	14.926.579.940	
		Вкупно вид 03		14.926.579.940
		<b>Вид 05. Такси</b>		
05-1		Административни такси		71.490.000
	05-1-1	Конзуларни такси	46.100.000	
	05-1-2	Царински такси	15.800.000	
05-3	05-1-3	Други сојузни административни такси	9.590.000	
		Судски такси		10.000
		Вкупно вид 05		71.500.000
		<b>Вид 06. Царина и други увозни давачки</b>		
06-1		Царина		8.466.134.910
06-2		Посебни увозни давачки и такси		12.662.169.550
	06-2-1	Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи	3.899.890	
	06-2-2	Посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки	5.789.709.400	
	06-2-3	Посебни давачки за царинско евидентирање	955.698.200	
	06-2-4	Лежарина за стоките сместени во царински магацини	644.610	
	06-2-5	Посебна такса на увезените стоки	5.912.217.450	
		Вкупно вид 06		21.128.304.460
		<b>Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи</b>		
07-2		Приходи на органите на управата		287.500.000
	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	287.500.000	
07-4		Други приходи		192.920.400
		Вкупно вид 07		480.420.400
		<b>Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници</b>		
08-1		Придонеси од републиките и од автономните покраини		3.823.824.160
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	482.027.340	
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	210.254.270	
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	736.279.210	
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија	873.723.180	
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	421.676.550	
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	17.054.260	
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	1.006.884.190	
	08-1-8	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	75.925.160	
		Вкупно вид 08		3.823.824.160
		<b>Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства</b>		
09-5		Примени кредити		96.691.440
	09-5-1	Вишок на средствата од Народната банка на Југославија	96.691.440	
		Вкупно вид 09		96.691.440
		<b>ВКУПНИ ПРОХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 05, 06, 07, 08 и 09)</b>		<b>40.527.320.400</b>



Класификационен број		III. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Износ	
распоредна група	распоредна подгрупа		распоредна подгрупа	распоредна група
1	2	3	4	5
		<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>		
01-1		Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница		3.709.391.900
	01-1-1	Средства за лични доходи	3.693.836.100	
01-2	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	15.555.800	160.988.600
01-3		Средства за посебни намени		2.273.495.400
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	134.171.500	
	01-3-2	Други посебни намени	2.139.323.900	
		<b>Вкупно основна намена 01</b>		<b>6.143.875.900</b>
		<b>Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници</b>		
04-2		Дополнителни средства		3.540.100.000
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини	3.540.100.000	
		<b>Вкупно основна намена 04</b>		<b>3.540.100.000</b>
		<b>Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности</b>		
05-9		Пензиско-инвалидско осигурување		1.062.081.200
05-10		Средства за подмирување на обврските по очекуваната измена на пописот од ПИО		732.600.000
05-11		Боречко-инвалидска заштита		1.361.892.000
		<b>Вкупно основна намена 05</b>		<b>3.156.573.200</b>
		<b>Основна намена 06. Други општи општествени потреби</b>		
06-2		Општествено-политички и општествени организации		101.231.400
06-11		Надомест на Службата на општественото книговодство		3.403.200
06-12		Друго		1.953.497.700
		<b>Вкупно основна намена 06</b>		<b>2.058.132.300</b>
		<b>Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата</b>		
07-1		Издвојување во постојаната буџетска резерва		3.917.700.000
07-2		Тековна буџетска резерва		29.568.600
		<b>Вкупно основна намена 07</b>		<b>3.947.268.600</b>
		<b>Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>		
08-4		Обврски по кредити		1.888.270.400
	08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	1.888.270.400	
		<b>Вкупно основна намена 08</b>		<b>1.888.270.400</b>
		<b>Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанството и за поттикнување на развојот</b>		
09-5		Средства за интервенции во стопанството и за поттикнување на развојот		19.793.100.000
	09-5-1	Средства за интервенции во стопанството и за поттикнување на развојот	19.793.100.000	
		<b>Вкупно основна намена 09-5</b>		<b>19.793.100.000</b>

1	2	3	4	5
				40.527.320.400
<b>ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ</b> на Подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата во 1990 година				

## II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

### Член 4

Расходите во износ од 34.789.500.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1990 година, се распредуваат:

Број на позицијата	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА</b>				
<b>Основна намена 02 Народна одбрана и општествена самозаштита</b>				
1.	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија	30.368.100.000	
2.	02-1-2	Средства за Југословенската народна армија за претходната година	1.921.400.000	
3.	02-1-3	Средства за финансирање на воените пензии	2.500.000.000	
Свега основна намена 02.				34.789.500.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1.</b>				<b>34.789.500.000</b>

### Член 5.

Расходите во износ од 40.527.320.400 динари, што се искажани по основните намени во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1990 година се распредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следниве износи:

Број на позицијата	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА</b>				
<b>Глава 1. Претседателство</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
1.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	32.035.600	
2.	01-2	Средства за материјални трошоци	599.000	
3.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.254.800	
4.	01-3-2	Патувања и посети	360.500	
5.	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	182.800	
6.	01-3-2	Опрема и уредување на службени станови	1.500	
Вкупно основна намена 01				39.434.200
<b>ВКУПНО ГЛАВА 1.</b>				<b>39.434.200</b>

1	2	3	4	5
<b>Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
7.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12.596.200	
8.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.773.600	
9.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	178.500	
10.	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	50.100	
11.	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	4.600	
12.	01-3-2	Трошоци за програмата и посети во репрезентативните објекти	125.400	
13.	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	649.100	
Вкупно основна намена 01				15.377.500
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>				<b>15.377.500</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 13)</b>				<b>54.811.700</b>

Број на позиција-та	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5

**РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ**

<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
14.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	93.640.400	
15.	01-2	Средства за материјални трошоци	9.448.000	
16.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	84.095.300	
17.	01-3-2	Придонес од 4% за станбена изградба на личните доходи и на други лични примања на функционерите	3.363.800	
18.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	79.000	
19.	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	4.400	
20.	01-3-2	Трошоци на парламентарни делегации	286.900	
21.	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	17.700	
22.	01-3-2	Средства за амортизацију	164.500	
23.	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	135.500	
24.	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и работничка деца на Југославија	9.300	
25.	01-3-2	Трошоци за спроведување на избор и отповик	4.600	
26.	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	5.100	
Вкупно основна намена 01				191.254.500
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 14 до 26)</b>				<b>191.254.500</b>

Број на позиција-та	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5

**РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
27.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	6.688.700	

1	2	3	4	5
28.	01-2	Средства за материјални трошоци	98.300	
		Вкупно основна намена 01		6.787.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 27 до 28)</b>		<b>6.787.000</b>

**РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ****Глава 1. Сојузен извршен совет****Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата**

29.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	51.638.800	
30.	01-2	Средства за материјални трошоци	4.833.700	
31.	01-2	Патни трошоци во странство	2.439.300	
32.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	8.534.400	
33.	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	28.700	
34.	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа во Југословенската железница	120.100	
35.	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	498.400	
36.	01-3-2	Трошоци на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	55.000	
37.	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи	48.700	
38.	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика	68.400	
39.	01-3-2	Уредување и опремување на службените станови	76.100	
40.	01-3-2	Надомест за работа подлога од полното работно време	80.200	
		Вкупно основна намена 01		68.421.800
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>		<b>68.421.800</b>

**Глава 2. Служба на Сојузниот извршен совет за персонални работи****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

41.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.199.700	
42.	01-2	Средства за материјални трошоци	31.500	
43.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	14.342.200	
		Вкупно основна намена 01.		17.573.400
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>		<b>17.573.400</b>

**Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

44.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.454.700	
45.	01-2	Средства за материјални трошоци	28.600	
46.	01-3-2	Средства што за определени потреби се пренесуваат врз Југословенската народна армија	534.600	
		Вкупно основна намена 01		4.017.900
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 3</b>		<b>4.017.900</b>

**Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

47.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	21.485.900	
-----	--------	---	------------	--

1	2	3	4	5
48.	01-2	Средства за материјални трошоци	3.290.800	
49.	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници и на сезонските работници	26.200	
50.	01-3-2	Трошоците за работа и одржување на родната куќа Кумровец	86.300	
51.	01-3-2	Трошоци за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии за делото на Јосип Броз Тито и одржување на научен собир	166.100	
52.	01-3-2	Средства за одржување на Островот Ванга	196.100	
53.	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	103.800	
Вкупно основна намена 01				25.355.200
<b>ВКУПНО ГЛАВА 4</b>				<b>25.355.200</b>

### Глава 5. Секретаријат за законодавство на Сојузниот извршен совет

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

54.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	7.511.300	
55.	01-2	Средства за материјални трошоци	108.200	
56.	01-3-2	Комисија на СЕВ за правни прашања	4.000	
Вкупно основна намена 01				7.623.500
<b>ВКУПНО ГЛАВА 5</b>				<b>7.623.500</b>

### Глава 6. Секретаријат за информации на Сојузниот извршен совет

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

57.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	24.885.300	
58.	01-2	Средства за материјални трошоци	545.700	
59.	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	26.200	
60.	01-3-2	Извршување на програмата за меѓународни врски на Сојузот на новинарите на Југославија	5.400	
61.	01-3-2	Издавачка дејност, репортажи, радио и ТВ емисии за странство	551.000	
62.	01-3-2	Откуп на периодични публикации наменети за странство - YU DAILY NEWS	1.681.400	
63.	01-3-2	Радио-програма за странство	51.929.700	
64.	01-3-2	Новинско-агенциски услуги	56.070.000	
65.	01-3-2	Филмски новости изработка и продукција на филмска и видео документација	3.700.000	
66.	01-3-2	Информирање на јавноста по пат на радио и телевизија (посебна емисија)	118.200	
67.	01-3-2	Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот на јавното информирање	10.324.200	
68.	01-3-2	Престој на странски дописници и новинари при државни посети	63.400	
Вкупно основна намена 01				149.900.500
<b>ВКУПНО ГЛАВА 6</b>				<b>149.900.500</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 29 до 68)</b>				<b>272.892.300</b>

### РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

69.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10.118.800	
70.	01-2	Средства за материјални трошоци	375.800	
71.	01-2	Патни трошоци во странство	48.000	

1	2	3	4	5
72.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	5.928.000	
73.	01-3-2	Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија”	35.800	
Вкупно основна намена 01				16.506.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 69 до 73)				16.506.400
<b>РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
74.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.443.200	
75.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.055.100	
76.	01-2	Путни трошоци во странство	48.000	
77.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	5.091.600	
78.	01-3-2	Издавање на „Збирка на судски одлуки”	28.600	
79.	01-3-2	Надомест за користење на градско земјиште	214.700	
80.	01-3-2	Награди и на надомести на судии-поротници	14.300	
Вкупно основна намена 01				17.895.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 74 до 80)				17.895.500
<b>РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
81.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4.587.600	
82.	01-2	Средства за материјални трошоци	319.200	
83.	01-2	Патни трошоци во странство	2.000	
84.	01-3-1	Средства за лични доходи и други примања на функционерите	3.420.000	
Вкупно основна намена 01				8.328.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 81 до 84)				8.328.800
<b>РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
85.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.572.400	
86.	01-2	Средства за материјални трошоци	269.200	
87.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	877.200	
88.	01-3-2	Трошоците за застапување во странство	17.900	
Вкупно основна намена 01				4.736.700
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 85 до 88)				4.736.700
<b>РАЗДЕЛ 9 СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
89.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.581.200	
90.	01-2	Средства за материјални трошоци	61.300	
91.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	868.800	
Вкупно основна намена 01				3.511.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 89 до 91)				3.511.300

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 10 СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
92.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.208.000	
93.	01-2	Средства за материјални трошоци	105.600	
94.	01-3-2	Трошоци за печатење на билтени	1.400	
<b>Вкупно основна намена 01</b>				<b>5.315.000</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 92 до 94)</b>				<b>5.315.000</b>

**РАЗДЕЛ 11 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
95.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	330.091.400	
96.	01-1-1	Придонеси и даноци на личните доходи на работниците во дипломатските и конзуларните претставништва во странство	43.634.800	
97.	01-2	Средства за материјални трошоци	10.349.000	
98.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	550.900	
99.	01-3-2	За потребите на документацијата	6.230.000	
100.	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	71.600	
101.	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци Групата неврзани земји	581.400	
102.	01-3-2	Трошоци за учество на домашна делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	943.000	
103.	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврска	276.300	
104.	01-3-2	Средства за амортизација	1.078.500	
105.	01-3-2	Средства за работа на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	598.080.000	
106.	01-3-2	Замена на патни исправа на југословенски граѓани во странство	663.300	
107.	01-3-2	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	24.800	
108.	01-3-2	Откуп на периодични публикации наменети за странство	2.000.000	
109.	01-3-2	Стручно образование на кадри и стручна обука на кадрите за служба на врски	14.400	
110.	01-3-2	Средства за научноистражувачка работа	3.500.000	
111.	01-3-2	Трошоци на Центарот за регионални активности МАП во Сплит	109.600	
<b>Вкупно основна намена 01</b>				<b>998.199.000</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 95 до 111)</b>				<b>998.199.000</b>

**РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Глава 1 Секретаријат**

<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
112.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	525.538.100	
113.	01-2	Средства за материјални трошоци	12.098.500	
114.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	418.300	
115.	01-3-2	Средства за определени потреби	12.344.100	
116.	01-3-2	За потребите на здружениот одред на милицијата на територијата на САП Косово	25.046.000	
117.	01-3-2	Школување на кадри	239.700	
118.	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	57.200	
119.	01-3-2	Надомест за ноќна работа и повремена други работи	10.700	

1	2	3	4	5
120.	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	46.500	
121.	01-3-2	Средства за амортизација	390.900	
122.	01-3-2	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	23.300	
123.	01-3-2	Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на САП Косово	37.600	
124.	01-3-2	Опрема на бригадата на милиција	196.800	
Вкупно основна намена 01				576.447.700
<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>				<b>576,447.700</b>
<b>Глава 2 Институт за безбедност</b>				
<b>Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата</b>				
125.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	122.813.200	
126.	01-2	Средства за материјални трошоци	3.096.900	
127.	01-3-2	Средства за определени потреби	3.048.500	
128.	01-3-2	Школување на кадри	71.600	
129.	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според член 51 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	4.600.	
130.	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	11.600	
131.	01-3-2	Надомест за повремени и други работи	1.800	
132.	01-3-2	Надомест за користење на градско земјиште	85.900	
133.	01-3-2	Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување, изучување на историјата на службата на безбедноста и за работи на библиотеката	17.900	
134.	01-3-2	Средства за амортизација	273.100	
135.	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1.000	
136.	01-3-2	Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство	1.789.000	
137.	01-3-2	Надомест за патентираање на доверливи пронајдоци	7.200	
Вкупно основна намена 01				131.222.300
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>				<b>131.222.300</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 112 до 137)</b>				<b>707.670.000</b>

**РАЗДЕЛ 13 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ****Глава 1 Секретаријат****Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата**

138.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	44.568.800	
139.	01-1-2	Средства за делумно покривање на годишен одмор	14.911.000	
140.	01-1-2	Средства за други потреби на заедничката потрошувачка	644.800	
141.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.154.900	
142.	01-2	Патни трошоци во странство	605.000	
143.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	311.000	
144.	01-3-2	Курсни разлики	1.961.000	
145.	01-3-2	Членарини и придонеси на меѓународни организации	143.290.000	
146.	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	14.600	
147.	01-3-2	Средства за испратнина	1.270.200	
148.	01-3-2	За определени потреби	186.600	
149.	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	953.124.400	
150.	01-3-2	Надомест за национализиран имот во земјата	9.600	



1	2	3	4	5
151.	01-3-2	Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство	572.400	
152.	01-3-2	Трошоци за закуп на зградата на Амбасадата на Етиопија	1.700	
Вкупно основна намена 01				1.162.626.000
<b>Основна намена 04 – Трансферни средства на други општествено-политички зедници</b>				
153.	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	994.017.500	
154.	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	453.100.000	
155.	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	1.632.371.300	
156.	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	380.611.200	
157.	04-2	За изградба на станови според ЈУ програмата, на територијата на САП Косово	80.000.000	
Вкупно основна намена 04				3.540.100.000
<b>Основна намена 06 – Други општи општествени потреби</b>				
158.	06-11	Надомест за покритие на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденцијата, работи на контролата и информативно-аналитички работи	3.403.200	
159.	06-12	Средства за финансирање на социјалните програми	1.869.000.000	
Вкупно основна намена 06				1.872.403.200
<b>Основна намена 07 – Средства за резерви на федерацијата</b>				
160.	07-1	Издвојување во постојната резерва на федерацијата	3.917.700.000	
161.	07-2	Тековна буџетска резерва	29.568.600	
Вкупно основна намена 07				3.947.268.600
<b>Основна намена 08 – Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>				
162.	08-4-2	Обврски по странски заеми	116.152.200	
163.	08-4-2	Обврски спрема Народната банка на Југославија	980.360.300	
164.	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	31.150.000	
165.	08-4-2	Средства за покритие на курсните разлики од поранешните години	238.484.400	
166.	08-4-2	Средства за отплата на меѓународниот кредит за опрема на Радио-Југославија	47.971.000	
167.	08-4-2	Африканскиот фонд за развој (II рата)	276.200	
168.	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој (II рата)	7.515.600	
169.	08-4-2	Средства на солидарноста за неврзаните земји и земјите во развој	37.380.000	
170.	08-4-2	Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација IFC	8.560.000	
171.	08-4-2	Преземени обврски на САП Косово за отплата на странскиот кредит за ХС „Ибар-Лепенац“	59.808.000	
172.	08-4-2	Заеднички фонд за примарни производи	7.363.900	
173.	08-4-2	Интер-американска банка	3.426.500	
174.	08-4-2	Средства за обврски од поранешните години	300.000.000	
175.	08-4-2	Учество на СФРЈ во VII пополнение на ИДА	22.300	
176.	08-4-2	Средства за отплата на меѓународниот кредит на СР Црна Гора	49.800.000	
Вкупно основна намена 08				1.888.270.400

1	2	3	4	5
<b>Основна намена 09 – Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот</b>				
177.	09-5-1	Курсни разлики по определени странски кредити	3.040.000.000	
178.	09-5-1	Регрес на каматата по точка 6 на ДД за развој на САП Косово	16.200.000	
179.	09-5-1	Обврски по депонираните девизни штедење	6.270.000.000	
180.	09-5-1	Санација на деловните банки	3.115.000.000	
Вкупно основна намена 09				12.441.200.000
<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>				<b>24.851.868.200</b>
<b>Глава 2 Сојузен девизен инспекторат</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
181.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	35.366.200	
182.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.825.300	
183.	01-2	Патни трошоци во странство	208.900	
Вкупно основна намена 01				37.400.400
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>				<b>37.400.400</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 138 до 183)</b>				<b>24.889.268.600</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
184.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	46.159.900	
185.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.183.200	
186.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	417.600	
187.	01-3-2	Трошоци на странски и домашни делегации	559.300	
188.	01-3-2	Трошоци за работа на членовите на комисиите и на соработниците	1.000	
Вкупно основна намена 01				48.321.000
<b>Основна намена 09 – Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот</b>				
189.	9-5-1	Поврат на царини и други увозни давачки	3.392.500.000	
190.	9-5-1	Средства за општа стопанска и туристичка пропаганда	213.500.000	
Вкупно основна намена 09				3.606.000.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции од 184 до 190)</b>				<b>3.654.321.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА</b>				
<b>Глава 1. Секретаријат</b>				
<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>				
191.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.802.000	
192.	01-2	Средства за материјални трошоци	422.500	
193.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	399.600	
194.	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	17.900	
195.	01-3-2	Средства за амортизација	3.665.500	
196.	01-3-2	Средства за купување на станови	11.247.100	

1	2	3	4	5
197.	01-3-2	Средства за определени потреби	1.967.900	
		Вкупно основна намена 01		29.522.500
		<b>Основна намена 06 – Други општи општествени потреби</b>		
198.	06-12	Средства за финансирање на програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи	62.297.700	
		Вкупно основна намена 06		62.297.700
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>		<b>91.820.200</b>
		<b>Глава 2. Сојузен завод за унапредување на управата</b>		
		<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>		
199.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.772.800	
200.	01-2	Средства за материјални трошоци	104.400	
201.	01-2	Патни трошоци во странство	100	
		Вкупно основна намена 01		3.877.300
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>		<b>3.877.300</b>
		<b>Глава 3. Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации</b>		
		<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>		
202.	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	83.300	
203.	01-3-2	Надомест на здравствени установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	80.700	
204.	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите	7.320.000	
205.	01-3-2	Средства за Наградата АВНОЈ	1.533.800	
206.	01-3-2	Средства за Музејот на II заседание на АВНОЈ во Јајце	3.240.000	
207.	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	178.900	
208.	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	500	
209.	01-3-2	Награда „Едвард Кардељ“	2.400	
		Вкупно основна намена 01		11.058.600
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 3</b>		<b>11.058.600</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 191 до 209)</b>		<b>106.756.100</b>
		<b>РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ</b>		
		<b>Глава 1. Секретаријат</b>		
		<b>Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата</b>		
210.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	6.876.100	
211.	01-2	Средства за материјални трошоци	358.800	
212.	01-2	Патни трошоци во странство	153.900	
213.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	421.200	
214.	01-3-2	Средства за финансирање на научно-истражувачките проекти и научно-истражувачките студии	34.162.000	
		Вкупно основна намена 01		41.972.000

1	2	3	4	5
		<b>Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот</b>		
215.	09-5-1	Средства за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија	792.100.000	
		<b>Вкупно основна намена 09</b>		792.100.000
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 1.</b>		834.072.000

## Глава 2. Сојузен завод за општествено планирање

		<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>		
216.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	27.414.100	
217.	01-2	Средства за материјални трошоци	579.900	
218.	01-2	Патни трошоци во странство	33.400	
219.	01-3-2	Надомест на надворешните соработници и трошоци на анкетата	800	
220.	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	6.900	
221.	01-3-2	Методолошки истражувања	5.400	
		<b>Вкупно основна намена 01</b>		28.040.500
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>		28.040.500

## Глава 3. Сојузен завод за информатика

		<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>		
222.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.854.200	
223.	01-2	Средства за материјални трошоци	422.500	
224.	01-2	Патни трошоци во странство	12.800	
225.	01-3-2	Средства за работа на електронскиот сметач	224.900	
226.	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на општествениот систем на информирање на СФРЈ	10.700	
		<b>Вкупно основна намена 01</b>		12.525.100
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 3</b>		12.525.100

## Глава 4. Сојузен завод за патенти

		<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>		
227.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	20.803.400	
228.	01-2	Средства за материјални трошоци	723.100	
229.	01-2	Патни трошоци во странство	10.200	
230.	01-3-2	Трошоци на информациониот систем, меѓународните обврски спрема патентниот завод во Виена	362.700	
231.	01-3-2	Трошоци за издавање на V изменето и дополнето издание на меѓународната класификација на патентите	71.600	
		<b>Вкупно основна намена 01</b>		21.971.000
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 4</b>		21.971.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 210 до 231)</b>		896.608.600

## РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИЈА

### Глава 1. Секретаријат

		<b>Основна намена 01. Средства за работа на управата</b>		
232.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	17.126.900	

1	2	3	4	5
233.	01-2	Средства за материјални трошоци	411.400	
234.	01-2	Патни трошоци во странство	48.000	
235.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	425.700	
236.	01-3-2	Средства за стручна соработка со институциите од областа на пазарот од земјата и странство	14.300	
237.	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	8.600	
Вкупно основна намена 01,				18.034.900
<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>				<b>18.034.900</b>
<b>Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
238.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	19.130.400	
239.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.502.400	
240.	01-2	Патни трошоци во странство	100	
241.	01-3-2	Надомест на овластените организации и стручни лица за вршење на контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1.700	
Вкупно основна намена 01				20.634.600
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>				<b>20.634.600</b>
<b>Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви</b>				
<b>Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата</b>				
242.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	31.278.200	
243.	01-2	Средства за материјални трошоци	693.700	
244.	01-2	Патни трошоци во странство	22.100	
245.	01-3-2	Стипендии	4.000	
Вкупно основна намена 01				31.998.000
<b>Основна намена 09 - Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот</b>				
246.	09-5-1	Средства за стоковни резерви на федерацијата	570.800.000	
Вкупно основна намена 09				570.800.000
<b>ВКУПНО ГЛАВА 3</b>				<b>602.798.000</b>
<b>Глава 4. Сојузен завод за цени</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
247.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	7.741.800	
248.	01-2	Средства за материјални трошоци	239.500	
249.	01-2	Патни трошоци во странство	8.600	
Вкупно основна намена 01				7.989.900
<b>ВКУПНО ГЛАВА 4</b>				<b>7.989.900</b>
<b>Глава 5. Сојузен завод за стандардизација</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
250.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	28.058.100	
251.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.576.000	

1	2	3	4	5
252.	01-2	Патни трошоци во странство	76.800	
		Вкупно основна намена 01		29.710.900
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 5</b>		<b>29.710.900</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 232 до 252)</b>		<b>679.168.300</b>

**РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

253.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	50.030.900	
254.	01-2	Средства за материјални трошоци	2.317.000	
255.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	445.100	
256.	01-3-2	Средства за унапредување и развој на коњарството	2.100	
257.	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	40.100	
258.	01-3-2	Надомест за надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на граница и вршење на ветеринарска контрола на граница	1.400	
259.	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумски пожари	51.845.200	
260.	01-3-2	Трошоци за работа на југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO)	25.000	
261.	01-3-2	Придонес во светската програма за храна(WEP)	751.400	
262.	01-3-2	Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на подунавските земји за водостопанските прашања на Дунав, посебно за заштита на неговите води од загадување	8.600	
263.	01-3-2	Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од Спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзините притоки од загадување во 1989 година	5.700	
264.	01-3-2	Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загадувања на морето и водите на внатрешните водни патишта во 1989 година	17.400	
265.	01-3-2	Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од Конвенцијата за прекуграничното загадување на воздухот на големи оддалечености	4.600	
266.	01-3-2	Примена на мерки во граничното подрачје во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	107.300	
267.	01-3-2	Трошоци на меѓународната соработка во водостопанството	25.000	
268.	01-3-2	Трошоци за учество во изработката на Правилникот за нормите на квалитетот на пакувањето и декларирањето на семињата на посадниот материјал	11.400	
		Вкупно основна намена 01		105.638.200

**Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот**

269.	09-5-1	Премии и регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетни сортни семиња	835.500.000	
270.	09-5-1	Регресирање на каматите на кредитите во рамките на селективната програма во земјоделството	1.500.000.000	
		Вкупно основна намена 09.		2.335.500.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 253 до 270)</b>		<b>2.441.138.200</b>

**РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ****Глава 1. Секретаријат****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

271.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	18.628.600	
------	--------	---	------------	--

1	2	3	4	5
272.	01-2	Средства за материјални трошоци	744.000	
273.	01-2	Патни трошоци во странство	216.000	
274.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	510.600	
275.	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисиите и надворешните соработници	17.900	
276.	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар на работите од интерес за федерацијата	8.200	
277.	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	14.000	
278.	01-3-2	Надомест за работа на аероомите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	37.200	
279.	01-3-2	Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	2.325.700	
280.	01-3-2	Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	34.570.000	
281.	01-3-2	Средства за работата на Геоманетскиот институт врз работи од интерес за федерацијата	3.700.000	
282.	01-3-2	Средства за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	4.265.000	
Вкупно основна намена 01.				65.037.200
<b>Основна намена 09 – Средства за интервенции во стопанството и поттикнување на развојот</b>				
283.	09-5-1	Средства за покрите на трошоците на сообраќајот на пругата Титоград-Божај	7.600.000	
Вкупно основна намена 09.				7.600.000
<b>СВЕГА ГЛАВА 1</b>				<b>72.637.200</b>

## Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

284.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	473.786.700	
285.	01-2	Средства за материјални трошоци	11.142.500	
286.	01-2	Патни трошоци во странство	38.400	
287.	01-3-2	Трошоци за погон	19.818.600	
288.	01-3-2	Надомест за продолжена работа	128.800	
289.	01-3-2	Надомест на надворешните соработници	100	
290.	01-3-2	Средства за амортизација	644.000	
291.	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	481.000	
292.	01-3-2	Школување на кадри	1.195.100	
293.	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	9.100	
Вкупно основна намена 01.				507.244.300

### Основна намена 06. Други општи и општествени потреби

294.	06-12	Средства за финансирање на програмата за модернизација	21.100.000	
Вкупно основна намена 06.				21.100.000
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2.</b>				<b>528.344.300</b>

## Глава 3. Сојузна управа за радиоврски

### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

295.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	17.739.800	
296.	01-2	Средства за материјални трошоци	712.400	
297.	01-2	Патни трошоци во странство	62.600	

1	2	3	4	5
298.	01-3-2	Обаврски спрема Меѓународната Унија за телекомуникации и други плаќања	11.200	
		Вкупно основна намена 01.		18.526.000
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 3</b>		<b>18.526.000</b>
<b>Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
299.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10.163.000	
300.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.383.200	
301.	01-2	Патни трошоци во странство	129.500	
302.	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во време на државни празници	1.300	
		Вкупно основна намена 01		11.677.000
<b>Основна намена 06. Други општи општествени потреби</b>				
303.	06-12	Средства за финансирање на програмата за модернизација	300.000	
		Вкупно основна намена 06		300.000
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 4</b>		<b>11.977.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции од 271 до 303)</b>		<b>631.484.500</b>
<b>РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА</b>				
<b>Глава 1. Секретаријат</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
304.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	41.821.500	
305.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.850.400	
306.	01-2	Патни трошоци во странство	72.000	
307.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	421.700	
308.	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договара со соодветни институции	4.500	
309.	01-3-2	Средства за превентива и сузбивање на малигните и кардиоваскуларните заболувања	7.200	
310.	01-3-2	Надомест на работниците со скратено работно време и на надворешните соработници и надомест за работа подлога од полното работно време	320.700	
311.	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	1.509.900	
312.	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето надзор на границата	436.500	
313.	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	14.300	
314.	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	17.800	
315.	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	90.700	
316.	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата што ќе се договара со Сојузниот завод за здравствена заштита	4.209.200	
317.	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурепоубличките води	23.300	
318.	01-3-2	Трошоци за изработка на југословенската фармакопеја	3.600	
319.	01-3-2	Трошоци за работата на Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	12.500	
320.	01-3-2	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	572.500	



1	2	3	4	5
321.		Финансирање на активностите спрема југословенските работниците на работа во странство	25.000	
322.	01-3-2	Средства за Првوماјски награди на трудот	107.300	
323.	01-3-2	Средства за остварување на Програмата на активностите за работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите на ОН од 1983 до 1992 година	8.900	
Вкупно основна намена 01				51.529.500
<b>Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности</b>				
324.	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	1.345.033.000	
325.	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во работата на пензиското и инвалидското осигурување	16.859.000	
326.	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	959.054.700	
327.	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	41.437.500	
328.	05-11	Средства за боречки додаток	325.800	
329.	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	34.515.200	
330.	05-10	Средства за подмирување на обврските по очекуваната измена на прописите од ПИО	732.600.000	
331.	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица	11.796.000	
332.	05-11	Инвалидски примања на корисниците од странство	14.952.000	
Вкупно основна намена 05				3.156.573.200
<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>				<b>3.208.102.700</b>

## Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

333.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	9.035.400	
334.	01-2	Средства за материјални трошоци	163.100	
335.	01-2	Патни трошоци во странство	103.300	
336.	01-3-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комисији	72.400	
337.	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	47.100	
338.	01-3-2	Трошоци за образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	10.700	
Вкупно основна намена 01				9.432.000
<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>				<b>9.432.000</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции од 304 до 338)</b>				<b>3.217.534.700</b>

## РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

### Глава 1. Секретаријат

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

339.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12.619.800	
340.	01-2	Средства за материјални трошоци	351.100	
341.	01-2	Патни трошоци во странство	48.000	
342.	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	437.500	

1	2	3	4	5
343.	01-3-2	Трошоци за реализација на програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	800	
		Вкупно основна намена 01		13.457.200
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 1</b>		<b>13.457.200</b>
<b>Глава 2. Сојузен завод за мери и скапоцени метали</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
344.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	53.624.400	
345.	01-2	Средства за материјални трошоци	3.700.400	
346.	01-2	Патни трошоци во странство	128.800	
347.	01-3-2	Сместување и развој на примарните еталони	129.800	
		Вкупно основна намена 01		57.583.400
		<b>ВКУПНО ГЛАВА 2</b>		<b>57.583.400</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции од 339 до 347)</b>		<b>71,040.600</b>
<b>РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
348.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	897.506.500	
349.	01-2	Средства за материјални трошоци	42.730.100	
350.	01-2	Патни трошоци во странство	75.900	
351.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	418.200	
352.	01-3-2	Награда за откривање на царински прекршоци	92.900	
353.	01-3-2	Средства за амортизација	711.100	
354.	01-3-2	Средства за купување на службени станови	715.600	
		Вкупно основна намена 01		942.250.300
<b>Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанството и за поттикнување на развојот</b>				
355.	09-5-1	Изградба на граничниот премин Караванки	39.900.000	
		Вкупно основна намена 09		39.900.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции од 348 до 355)</b>		<b>982.150.300</b>
<b>РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
356.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	72.601.600	
357.	01-2	Средства за материјални трошоци	3.018.300	
358.	01-2	Патни трошоци во странство	199.000	
359.	01-3-2	Закупи на лизинг машини за автоматска обработка на податоци	2.998.400	
360.	01-3-2	Партиципација на трошоците за OECD	3.600	
361.	01-3-2	Трошоци за подготвување на пописот на населението во 1991 година	13.310.200	
		Вкупно основна намена 01		92.131.100
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции од 356 до 361)</b>		<b>92.131.100</b>

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
362.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	20.540.400	
363.	01-2	Средства за материјални трошоци	470.400	
364.	01-3-2	Придонес на претставништвото на ООН во Југославија	214.700	
365.	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО)	107.300	
366.	01-3-2	Средства за работа на Европскиот центар за мир и развој	21.400	
367.	01-3-2	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во Југославија	1.920.300	
368.	01-3-2	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за participации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	178.900	
369.	01-3-2	Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	7.200	
370.	01-3-2	Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во развој	71.500	
371.	01-3-2	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ – трошоци за учество на претставници од земјите во развој	300	
372.	01-3-2	Меѓународни преговори и седанија на мешовитите комисији – патни трошоци во земјата и во странство	107.300	
373.	01-3-2	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	143.100	
374.	01-3-2	Центар за насочување и организација на меѓународната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	35.700	
<b>Вкупно основна намена 01</b>				<b>23.818.500</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции од 362 до 374)</b>				<b>23.818.500</b>
<b>РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
375.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	38.147.600	
376.	01-2	Средства за материјални трошоци	4.318.500	
377.	01-2	Патни трошоци во странство	74.900	
378.	01-3-2	Печатење годишникот на атласот на климата и на други стручни публикации	78.700	
379.	01-3-2	Финансирање на меѓународните програми по посебни одлуки на СИС („Fierza“, „Alrex“, „Homs“, „Emep“, „Med-pol“ и „Vituki“)	168.200	
380.	01-3-2	Надомест на радио Белград за емитување на водосостојбата на Дунав	3.900	
381.	01-3-2	Трошоци за следење на загадувањето на реката Сава со минерални масла	44.000	
<b>Вкупно основна намена 01</b>				<b>42.835.800</b>
<b>Основна намена 06. Други општи и општествени потреби</b>				
382.	06-12	Средства за финансирање на програмата за модернизација	800.000	
<b>Вкупно основна намена 06.</b>				<b>800.000</b>
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции од 375 до 382)</b>				<b>43.635.800</b>

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
383.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.475.900	
384.	01-2	Средства за материјални трошоци	72.000	
385.	01-3-2	Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	181.800	
386.	01-3-2	Печатење на нови карти	100.200	
Вкупно основна намена 01.				2.829.900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции од 383 до 386)				2.829.900
<b>РАЗДЕЛ 27. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
387.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	13.406.900	
388.	01-2	Средства за материјални трошоци	569.500	
389.	01-2	Патни трошоци во странство	97.200	
390.	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	46.200	
391.	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	27.100	
Вкупно основна намена 01				14.146.900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 387 до 391)				14.146.900
<b>РАЗДЕЛ 28. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
392.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	33.421.800	
393.	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	2.329.100	
394.	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	25.900	
395.	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	506.400	
396.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	2.025.800	
397.	01-3-2	Отплата на анuitети за две локомотиви	1.211.900	
Вкупно основна намена 01.				39.520.900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 392 до 397)				39.520.900
<b>РАЗДЕЛ 29. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
398.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	43.311.000	
399.	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	1.699.600	
Вкупно основна намена 01.				45.010.600
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 398 до 399)				45.010.600
<b>РАЗДЕЛ 30. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
400.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	28.883.000	

1	2	3	4	5
401.	01-2	Средства за материјални трошоци	620.900	
402.	01-3-2	Средства за репродукционен материјал и резервни делови	255.500	
403.	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	300	
404.	01-3-2	Накнада за работа подолга од полното работно време	28.800	
Основна намена 01.				29.788.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 400 до 404)				29.788.500
<b>РАЗДЕЛ 31. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
405.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	9.767.300	
406.	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	11.683.800	
407.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	707.600	
Вкупно основна намена 01.				22.158.700
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 405 до 407)				22.158.700
<b>РАЗДЕЛ 32. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
408.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	41.767.700	
409.	01-2	Средства за материјални трошоци	1.790.900	
410.	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта, печатење и препис на материјали и набавка на канцелариски и потрошен материјал за сојузните органи	2.084.000	
411.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	166.700	
Вкупно основна намена 01.				45.809.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 408 до 411)				45.809.300
<b>РАЗДЕЛ 33. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
412.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	104.386.200	
413.	01-2	Средства за материјални трошоци	3.204.200	
414.	01-3-2	Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги	18.496.200	
415.	01-3-2	Трошоци во врска со одржувањето и користењето на зградите и на опремата на сојузната управа и на сојузните организации	4.830.300	
416.	01-3-2	Придонес за користење на градежно земјиште	1.610.100	
417.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	385.100	
Вкупно основна намена 01.				132.912.100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 412 до 417)				132.912.100
<b>РАЗДЕЛ 34. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
418.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	33.152.400	
419.	01-2	Средства за материјални трошоци	628.000	

1	2	3	4	5
420.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1.088.700	
421.	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	2.828.400	
Вкупно основна намена 01.				37.697.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 418 до 421)				37.697.500
<b>РАЗДЕЛ 35. ПРЕВЕДУВАЧКА СЛУЖБА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>				
422.	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	38.339.500	
423.	01-2	Средства за материјални трошоци	840.300	
424.	01-2	Пуатни трошоци во странство	500	
425.	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	61.500	
426.	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	8.300	
Вкупно основна намена 01.				39.250.100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 422 до 426)				39.250.100
<b>РАЗДЕЛ 36. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>				
<b>Основна намена 06. Други општи општествени потреби</b>				
<b>Општествено-политички организации</b>				
Дотација на Централниот комитет на Сојузот на Комунистите на Југославија				
427.	06-2	Финансирање на Програмата за научна документација од Меѓународното работничко движење	17.500	
428.	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	35.000	
429.	06-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија	519.900	
430.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конференција	23.743.000	
431.	06-2	Средства за Центарот „Едвард Кардељ“	592.400	
432.	06-2	Дотација на весникот „Борба“	17.793.200	
433.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина	956.000	
Дотација на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија				
434.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Конференцијата	13.654.000	
435.	06-2	Прослава на Денот на младоста	300.000	
436.	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ	209.600	
437.	06-2	Дотација на весникот „Младост“	3.539.200	
438.	06-2	Финансирање на други активности	10.000	
439.	06-2	Средства за Комисијата за работа со младината на привремен престој во странство	15.000	
440.	06-2	Издавачка дејност на Претседателството (CIDID)	60.000	
441.	06-2	Средства за XIII Конгрес на ССМЈ-а Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од народноослободителната војна на Југославија	800.000	
442.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	7.500.000	
443.	06-2	Дотација на весникот „4 јул“	3.100.000	
444.	06-2	Средства за XI Конгрес на СЗБНОВ Дотација на Црвениот крст на Југославија	500.000	
445.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Претседателството	3.996.000	
446.	06-2	Служба за потраги	15.000	
447.	06-2	Членарина на Лигата, МКСК	337.300	

1	2	3	4	5
448.	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот полумесец од земјите во развој и од неврзаните земји	1.500	
		Дотација на Југословенската лига за мир, независност и нерамноправност на народите		
449.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Лигата	350.000	
		Дотација на Сојузот на здружението за Обединетите нации на Југославија		
450.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	12.100	
		Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија		
451.	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	1.913.500	
		Сојуз за физичка култура на Југославија		
452.	06-2	Трошоци на подрачјето на физичката култура на Југославија	20.442.300	
453.	06-2	Вонредни програми на спортски манифестации што се одржуваат во 1990 година	387.300	
		Народна техника - Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија		
454.	06-2	Трошоци за меѓународната соработка во областа на техничката култура на Југославија	324.400	
		Противпожарен сојуз на Југославија		
455.	06-2	За активноста на Сојузот	107.200	
Вкупно основна намена 06				101.231.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции од 427 до 455)				101.231.400

### III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 6

Овој буџет влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### 1379.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година.

П бр. 1122  
29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,

д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигорјевиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА

#### Член 1

Средства за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1990 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царината и другите

увозни давачки, сојузните такси, основниот данок на промет на производи, приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата и приходите на републиките и на автономните покраини и другите приходи што се остваруваат врз основа на сојузните закони.

#### Член 2

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од сојузните такси, приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата и другите приходи во целост му припаѓаат на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1990 година.

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основниот данок на промет на производи и услуги, од царината и другите увозни давачки и посебните такси и таксите на увезени стоки и од придонесот на републиките и на автономните покраини, Службата на општественото книговодство ќе ги распореди на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1990 година и Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1990 година, сразмерно со нивното учество во вкупниот обем на расходите на Буџетот намален за износот на планираните приходи од став 1 на овој член.

#### Член 3

Придонесот на републиките и на автономните покраини ќе се уплатува секој месец во височина на една дванаесттина од годишниот износ.

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, во рок од три дена по истекот на месецот, ќе издаде налог неплатениот придонес од претходниот месец, да се пренесе од остварените приходи на републиката односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на

приходи на Буџетот – придонеси на републиките и на автономните покраини.

#### Член 4

Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи, доставуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите извештај за остварените приходи.

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите да донесе прописи за раковите и начинот на доставување на извештајот од став 1 на овој член.

#### Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се наплатени, а ако такви приходи нема – врз товар на другите форми на приходи.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузниот закон не е поинаку определено.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, решение за враќање на приходите што органот односно организацијата на федерацијата ќе ги оствари според посебни прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организацијата на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

#### Член 6

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузниот закон во границите на средствата дозначени од Буџетот.

#### Член 7

Средствата утврдени во Буџетот се распоредуваат со тримесечни планови.

Ако поради порастот на цените над планираниот растеж, правата на корисниците на средствата на Буџетот засновани врз законот не можат да се намираат во рамките на средствата утврдени со тримесечниот план, Сојузниот извршен совет може да ги зголеми средствата во границите на вкупно одобрените средства на тие корисници за 1990 година.

#### Член 8

Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите претметки на средствата со височината на средствата предвидени за определени намени во Буџетот и во тој рок ќе му ги достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата не можат да им се пренесуваат на корисниците на Буџетот пред доставувањето на претметката од став 1 на овој член.

#### Член 9

Средствата на Буџетот распоредени за работа на органите и организациите на федерацијата ќе се користат за:

1) лични доходи на работниците и заедничка потрошувачка – врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема – врз основа на претметката на средствата што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се тие средства одобрени ги извршува непосредно тој орган односно организација односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ги утврди функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата ако тој орган односно организација не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, ќе се користат врз основа на решение што го донесу-

ва функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата, односно врз основа на договор што ќе го склучи тој функционер со непосредниот корисник на средствата.

#### Член 10

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот по носители и корисници и на височината на средствата за одделни потреби во рамките на основните намени, освен на средствата за Југословенската народна армија, средствата за развој на стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Аутономна Покрајина Косово, средствата за финансирање на програмите за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи и за опремање на сојузните органи и организации, врши Сојузниот извршен совет. Измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ врши Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за Претседателството на СФРЈ – телото што тоа ќе го овласти.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во органите и организациите на федерацијата за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници односно избор или именување на функционери односно назначување на раководни работници, ќе се користат од денот на приемот на работа односно на изборот или именувањето односно назначувањето, врз основа на решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи ќе се користат: врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ – за делегатите што надомест на личните доходи остваруваат во Собранието на СФРЈ, за функционерите што ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежниот орган на Собранието на СФРЈ, врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ – за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што тоа ги назначува; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет – за работниците во органите и организациите на федерацијата и за раководните работници што тоа ги назначува.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите и организациите на федерацијата.

#### Член 11

Сојузниот извршен совет поднесува до Собранието на СФРЈ извештај за извршувањето на Буџетот за секое тримесечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечјето.

Извештајот за извршувањето на Буџетот на федерацијата од став 1 на овој член ги содржи податоците за остварените приходи, извршените расходи и извршените промени на намените и височината на средствата од став 1 член 10 на овој закон.

#### Член 12

За користењето на средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии за потребите на федерацијата одлучува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на развојот.

#### Член 13

Средствата предвидени за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ.

#### Член 14

Средствата предвидени за прибавување на станови за потребите на сојузните органи и на сојузните организации ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ.

Непотрошените средства утврдени во Буџетот за намените од став 1 на овој член можат да се користат за таа намена и во наредната година.

#### Член 15

Средствата за амортизација обезбедени во Буџетот во разделот Сојузен секретаријат за правосудство и упра-



ва се распоредуваат на органите и организациите на федерацијата врз основа на пропис на Сојузниот извршен совет, освен средствата за амортизација за Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Институтот за безбедност, Сојузната управа за контрола на летањето и Сојузната управа за царини. Непотрошените средства за амортизација можат да се користат за таа намена и во наредните години.

#### Член 16

Средствата предвидени во Буџетот за курсни разлики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз основа на барањата на корисниците на средства.

#### Член 17

Средствата на Буџетот што им се распоредени на корисниците на средства, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 јануари 1991 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од која се распоредени.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Буџетот што им се распоредени на корисниците на средства од член 24 став 2 на овој закон, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1991 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од која се распоредени.

#### Член 18

Непотрошените средства утврдени на одделни позиции на буџетот за интервенции во стопанството и за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, можат да се користат за тие намени и во 1991 година.

#### Член 19

Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на пензиите на борците од Народноослободителната војна и на членовите на нивните семејства, што се стекнуваат под поповолни услови, обврските на федерацијата од поранешните години ќе им се намират на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, според решението што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, по прегледот на пресметката на обврските на федерацијата што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии, а преостанатите средства Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди, ќе им ги распореди на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини како аконтација за 1990 година.

#### Член 20

Средствата утврдени во Буџетот за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се користат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници, за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признати со сојузни прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

#### Член 21

Средствата утврдени во Буџетот на позицијата Сојузен секретаријат за правосудство и управа за определени потреби ќе му се пренесуваат на Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа на Социјалистичка Автономна Покраина Косово со решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за тие работи.

Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа на Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе му поднесува на Сојузниот секретаријат за правосудство и управа шестмесечни извештаи за потрошокот на средствата од став 1 на овој член.

#### Член 22

Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пре-

сметува камата на износот на ненамирените обврски на федерацијата.

#### Член 23

Со одобрување на завршната сметка на Буџетот не им престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата или на овластеното работник за незаконито и несовесно користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходите не му престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета, неточно го пресмета или не го уплати приходот во Буџетот.

#### Член 24

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1990 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1991 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, за дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за средствата за инвалидско-боречка заштита и за средствата за интервенции во стопанството.

Приходите на Буџетот од царина и од други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1990 година и приходите од основен данок на промет на производи и посебен данок на промет на производи за финансирање на Југословенската народна армија, на прометот остварен до 31 декември 1990 година, што ќе се наплатат во јануари 1991 година, се уплатуваат во Буџетот до износот на вкупно утврдените изворни приходи во Буџетот, а придонесите на републиките и на автономните покраини во Буџетот што ќе се наплатат до 31 јануари 1991 година, исто така, се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да им се распоредуваат на носителите и на корисниците на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

#### Член 25

Средствата обезбедени во Буџетот по стапка од 4% за плаќање на придонесот за станбена изградба од надоместот на личните доходи на делегатите што тој надомест го остваруваат во Собранието на СФРЈ и од личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги избира или ги именува односно назначува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот на користењето на средствата од став 1 на овој член.

#### Член 26

Приходите што ќе ги остварат органите и организациите на федерацијата по основ на вратени депозити на инвестиции и приходите по основ на вратени средства здружени за изградба на енергетски објекти се уплатуваат во Буџетот.

Средствата што ќе се остварат со наплата на амортизација на опремата во становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата и средствата остварени со рефундација во врска со користењето на становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата, давателите на становите на користење можат во текот на годината да ги користат за истите намени.

#### Член 27

Заради обезбедување на законито и правилно извршување на Буџетот, сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, врши непосредна контрола на наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола на наплатувањето на приходите и на потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење на средствата на Буџетот, освен на средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости односно неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе им се наложи:

1) на обврзникот на уплатата на приходите на федерацијата - во оставениот рок да го пресмета и во Буџетот да го уплати неуплатениот приход на федерацијата и да преземе и други мерки за отстранување на утврдените незаконитости и неправилности;

2) на Сојузната управа за царини односно на цариниците како подрачни органи на царинската служба - во оставениот рок, во согласност со одредбите на Царинскиот закон и на прописите донесени врз основа на тој закон, да го пресметаат и наплатат и во буџетот на федерацијата да го уплатат неуплатениот приход по основ на царина и увозни давачки;

3) на корисникот на средства - во Буџетот да ги врати ненаменски потрошените односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените незаконитости односно неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решение донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите или лицето што ќе го овласти тој и е конечно во управна постапка.

Решението со кое е определена мерка уплата на неуплатениот приход на федерацијата и враќање на средствата во Буџетот, го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката односно другата сметка на должникот.

Во случаите од став 4 на овој член буџетскиот инспектор е должен да го извести функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите за повредата на прописите и по негов налог да му поднесе пријава на надлежниот орган заради преземање на соодветни мерки.

#### Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 1380.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 231 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се потврдува Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија што ја донесе Советот на Службата на општественото книговодство на Југославија, на седницата од 26 октомври 1989 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 895  
29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

### 1381.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 93 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 декември 1989 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се потврдува Статутот на Народната банка на Југославија што го донесе Советот на гувернерите на седницата од 22 ноември 1989 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 953  
29 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миран Мејак, с. р.

### 1382.

Врз основа на член 37 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89 и 60/89), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

#### Член 1

На прометот на производите од тар. бр. 2 на Тарифата на основниот данок на промет, основен данок на производи се плаќа, и тоа за:

1) моторен бензин:	
- МБ - 86	82,1871%
- МБ - 98	64,4136%
- БМБ - 95	52,1042%
2) дизел - гориво:	
- Д-1	74,9895%
- Д-2	72,5365%
- Д-3	72,0234%

На прометот на дизел-гориво Д-2 кое за погон на трактори и земјоделска механизација го набавуваат земјоделските организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните организации на кооперанти и воените земјоделски економии за своите потреби или за потребите на своите кооперанти индивидуални земјоделски производители, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот (во натамошниот текст: Законот), основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од . . . 40,7034%.

На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го набавуваат организациите на здружен труд на градскиот сообраќај исклучиво за погон на моторните возила во градскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

Д-1	35,4190%
Д-2	35,7267%

На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го набавуваат организациите на здружен труд на железничкиот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, исклучиво

чиво за погон на моторни шински возила и пловни објекти, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

Д-1 .....	20,7721%
Д-2 .....	20,9295%
Д-3 .....	21,1729%
3) млазно гориво и авионски бензин .....	52%
4) петролеј за мотори .....	26%
5) петролеј за осветление .....	17%
6) авионски и моторни масла .....	24%
7) минерални мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални масла, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин .....	7%
8) течен нафтен гас во боци и контејнери .....	15%

Ако течен нафтен гас се користи со помош на специјални уреди за погон на моторни возила и на моторни пловни објекти, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 62%;

9) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) ако се продава исклучиво за загревање на станови, станбени згради, станбени простории, хотели и други угостителски објекти односно за горење во индустриски печки, и тоа:	
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) —	13,7768%
- масло за горење лесно специјално (ЛС)	14,0998%
10) масло за горење - мазут, и тоа: лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстратешко (ЕТ), ниско-сулфурно лесно (НСЛ), ниско-сулфурно средно (НСС) и ниско-сулфурно тешко (НТС) .....	17,2106%

Ако маслото за горење - мазут организациите на здружен труд го набавуваат под условите и на начинот определени во член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот исклучиво за потрошувачка во: производството на сурово железо во високи печки; производството на челик во Сименс-Мартинови печки, како и во длабински и загревни печки; производството на алуминиум - во сите фази (процес на расчленување на боксит со помош на натриум-хидроксид); процесот на парење на бази заради добивање глиница; процесот на производство на глиница во фаза на калцинација односно печење на алуминиумски хидрат; процесот за одржување на електролитен алуминиум во течна состојба на определена температура, кој се врши во собирни печки; процесот на производство на леарски легури на алуминиум во собирни печки; производството на феро-никел; производството на цемент; производството на бакрениц во пламени печки; за топење на влошки за рафинација во топлинците на олово, цинк и антимон; производството на огноотпорен материјал во ротациони печки; во процесот на синтерување на керамички производи; за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натриум-фелдспад, калцинирана сода и др.) во стакларски печки; производството на амбалажно и шупливо стакло; прехранбената индустрија (производство на шеќер и масло за јадење); индустријата на градежен материјал; термоцентралите на јаглен во кои се користи мазут за потпалување; во термоцентралите - топланите на мазут со моќност поголема од 30 MW и во топланите во градовите кои почнале да работат до 31 декември 1983 година, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 6,79%.

#### Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 82/89).

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 883  
27 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Авте Марковиќ, с. р.

#### 1383.

Врз основа на член 74 став 2 точка 2 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89, Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ВОВЕДУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗВОЗ ВО СССР

1. Во Одлуката за привремено воведување на согласност за извоз во СССР („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89) во точка 2 став 1 зборовите: „од став 1 на оваа точка” се заменуваат со зборовите: „од точка 1 на оваа одлука”, а на крајот на ставот се додава нова реченица која гласи: „Списокот се објавува во „Гласник на Стопанска комора на Југославија”.

Во ставот 4 зборовите: „од ст. 2 и 3 на оваа точка” се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2 на оваа точка”.

2. Во точка 4 по ставот 2 се додава став 3, кој гласи: „Претпријатието што извезува стоки и услуги од точка 1 на оваа одлука е должно во извозната царинска декларација, во рубриката „забелешка” да ги наведе сите стоки и услуги што ги извезува во рамките на вредноста или количините определени во списокот од точка 2 на оваа одлука, како и претпријатието да е запознато со условите за наплата на извозот на стоки и услуги.”

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 889  
28 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Александар Митровиќ, с. р.

#### 1384.

Врз основа на член 80 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ ГИ ИЗНЕСУВААТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски пари што југословенските граѓани ги изнесуваат од Југославија при патување во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85 и 23/89) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Ефективните странски пари од точка 1 на оваа одлука југословенските граѓани ги изнесуваат врз основа на потврда од банката кај која се води девизната сметка или девизниот штеден влог, односно потврда од банката за купените ефективни странски пари, што се должни при излегувањето од Југославија да им ги стават на увид на царинските органи. Потврдите важат до првото преминување на границата, а најдолго 90 дена од денот на издавањето.”

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 880  
27 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Авте Марковиќ, с. р.

#### 1385.

Врз основа на член 100 став 5 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/89 и 85/89), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ ПО ОСНОВИТЕ ОД ЧЛЕН 100 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

1. Во Одлуката за поблиските услови и критериуми за држење девизи на девизните сметки по основите од член 100 на Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/87) во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) вршење одобрени работи од член 29 на Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89);”

Одредбата под 4 се брише.

Во одредбата под 5, која станува одредба под 4, зборовите: „во организација на здружен труд” се бришат.

Одредбата под 6 станува одредба под 5.

2. Во точка 3 ст. 1 до 5 се менуваат и гласат:

„Овластената банка ќе одобри девизи на девизната сметка на претпријатието - изведувач на инвестициони работи во странство чии побарувања по основ на изведувањето на тие работи ќе се наплатат со увоз на стоки во височина на обврските за плаќање спрема странство што претпријатието ги презема со договорот склучен со странското лице - инвеститор.

Износот на девизите од став 1 на оваа точка се зголемува, согласно со договорот за изведување на инвестициони работи во странство склучен со странското лице, и за износот на другите трошоци што претпријатието ги има во врска со вршењето на тие работи, а кои во странство се плаќаат во конвертибилни девизи.

Износот на девизите од ст. 1 и 2 на оваа точка не доже да биде поголем од вредноста на стоките што се увезуваат врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, согласно со прописот од член 28 на Законот за надворешнотрговското работење.

Овластената банка одобрува девизи на девизната сметка на претпријатието - изведувач на инвестициони работи во странство во височината утврдена во ст. 1 и 2 на оваа точка по куповниот курс што важи на денот кога претпријатието - увозник на стоки ја уплатило кај овластената банка динарската противвредност на тој увоз.”

Ст. 6 станува став 5.

Во став 7, кој станува став 6, бројот: „4” се заменува со бројот: „3”.

3. Во точка 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Претпријатието што со вршењето на одобрените работи од член 29 на Законот за надворешнотрговското работење ќе оствари наплата во конвертибилни девизи може така наплатените девизи до реализацијата на одобрената работа да ги држи на девизна сметка кај овластената банка, во согласност со решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.”

Во став 2 зборовите: „надворешната трговија” се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство”.

4. Во точка 5 став 1 зборовите: „Организацијата на здружен труд која во смисла на Законот за прометот на стоки и услуги со странство” се заменуваат со зборовите: „Претпријатието кое во смисла на Законот за надворешнотрговското работење”.

5. Точката 5 се брише.

6. Точката 7, се менува и гласи:

„Девизите што странско лице ги вложува во Југославија согласно со Законот за странски вложувања („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88) може да ги држи на девизна сметка кај овластената банка до моментот на нивното наменско користење.”

7. Во точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 8, зборовите: организацијата на здружен труд и друго општественото правно лице” во различните форми се заменуваат со зборовите: „претпријатието и друго правно лице” во соодветни форми.

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е.п. бр. 881

27 декември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

1386.

Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1990 ГОДИНА**

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 25 до 30 и член 30б од Царинскиот закон, се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина од 1% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, давачка за царинско евидентирање не се плаќа:

1) на увозот на стоки на кои според меѓународните договори не се плаќа царина;

2) на увозот на суровини и репродукционен материјал под условите утврдени со член 50 од Царинскиот закон.

3. Давачката за царинско евидентирање се пресметува и се наплатува при царинењето на стоките, според прописите за наплатување на царината.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 884

26 декември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

1387.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗНИ СТОКИ ВО 1990 ГОДИНА**

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 25 до 30 и член 30б од Царинскиот закон односно на стоките за кои царината се плаќа по намалена стапка согласно со член 30 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), се плаќа посебна такса на увезени стоки, во височина од 10% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, посебна такса на увезени стоки не се плаќа:

1) на увозот на нафта од тар. број 27.09 односно тарифната ознака 2709.001 од Царинската тарифа што се врши во согласност со актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Југославија за 1990 година, а врз основа на потврда на сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата;

2) на стоките на кои по меѓународни договори не се плаќа царина;

3) на увозот и закупнината на авиони за патнички сообраќај од тар. број 88.02 и тар. ознаки 8802.301 и 8802.401 од Царинската тарифа;

3. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, посебна такса на увезени стоки се плаќа на увозот на суровини и репродукционен материјал во височина од 3%

од царинската основица утврдена под условите на член 50 од Царинскиот закон;

4. На увозот на стоки за широка потрошувачка утврдени во Списокот на стоки за широка потрошувачка чии цени растат над просечните цени, кој претставува составен дел на Одлуката за плаќање посебна такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/88, 10/89, 43/89, 51/89, 55/89, 62/89 и 64/89), кој е договорен до влегувањето во сила на оваа одлука, не се плаќа посебна такса на увезените стоки.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е.п. бр.882  
26 декември 1989 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

**1388.**

Врз основа на член 193а од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија, донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ НА ДЕВИЗИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ОСНОВА НА ПРЕСМЕТАНАТА КАМАТА НА ДЕВИЗНОТО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНО КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се утврдува начинот на кој овласте-

ните банки депонираат девизи кај Народната банка на Југославија по основа на пресметаната камата за 1989 година на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија што граѓаните ги држат на девизни сметки и на девизни штедни влогови.

2. Народната банка на Југославија ја прима во депозит пресметаната камата за 1989 година по девизното штедење на граѓаните, депонирано кај Народната банка на Југославија на образецот број I, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Депонирањето на каматата во смисла на точка 1 од оваа одлука се спроведува по пресметковен пат без фактички пренос на девизите од сметките на банките на сметката на Народната банка на Југославија. Динарската противвредност на така примените девизи во депозит претставува ново побарување на овластените банки од Народната банка на Југославија и на Народната банка на Југославија од федерацијата по основата на тоа депонирање.

Депонираните девизи од оваа одлука им се враќаат од депозит на овластените банки на начинот како што се депонирани спрема месечните пресметки, и динарската противвредност на така вратените девизи се пресметува по средниот важечки курс на крајот на пресметковниот месец и се одобрува на жиро-сметката на овластената банка.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 888  
29 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Александар Митровиќ, с. р.

**Образец I**

(назив и матичен број на банката)

**ПРЕСМЕТКА НА КАМАТАТА**

**НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ СПОРЕД ЧЛЕН 193А ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

(девиза во 000 со 1 ден., а динар во 000)

Валута	Вкупно девизи во депозит кај НБЈ	Важечки среден курс на 31. XII 1989 г.	Динарска противвредност на девизите во депозит	Просечна каматна стапка	Пресметана камата за депонирање	Динарска противвредност на пресметаната камата
	1	2	3 = 1 × 2	4	5 = 1 × 4 : 100	6 = 5 × 2

AUD  
ATS  
CAD  
DKK  
FIM  
FRF  
DEM  
ITL  
JPY  
KWD  
NLG  
NOK  
PTE  
SEK  
CHF  
GBR  
USD  
XBA  
BEL  
BEC  
ESB

Вкупно динари

1389.

Врз основа на член 76 ст. 4 и 5 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИНСКИТЕ, ДАНОЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за поврат на царинските, даночните и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/89) во точка 9 зборовите: „пет милиони” се заменуваат со зборовите: „три милиони”.

2. Точката 19 се брише.

3. Прилогот бр. 2, кој е составен дел на Одлуката, се менува и гласи:

#### Прилог 2

#### „СТАПКИ ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИНАТА И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ.

Реден-број	Стопанска дејност	Шифра на дејноста	Стапка на поврат
1	2	3	4
1.	Електростопанство	01010	0,20
2.	Производство на јаглен	01020	0,57
3.	Преработка на јаглен	01030	2,17
4.	Производство на сурова нафта	01041	1,61
5.	Производство на земен гас	01042	2,12
6.	Производство на деривати на нафта	01050	2,00
7.	Производство на железна руда	01060	0,77
8.	Производство на железо и челик	01071	1,25
9.	Производство на феролегури	01072	1,95
10.	Производство на руди и концентрати на бакар	01081	0,91
11.	Производство на руди и концентрати на олово и цинк	01082	0,56
12.	Производство на боксит	01083	0,35
13.	Производство на руди и концентрати на други обоени метали	01089	2,12
14.	Производство на бакар	01091	0,19
15.	Производство на олово	01092	1,50
16.	Производство на цинк	01093	1,03
17.	Производство на глиница и алуминиум	01094	2,88
18.	Производство на други обоени метали	01099	1,66
19.	Преработка на алуминиум	01101	1,79
20.	Преработка на бакар и други обоени метали	01109	2,33
21.	Производство на неметални минерали (без соли)	01111	0,36
22.	Производство на соли	01112	0,13
23.	Производство на стакло	01121	2,65
24.	Производство на огноотпорен материјал	01122	2,04
25.	Производство на порцелан и керамика	01123	2,07
26.	Преработка на други неметални минерали	01129	1,42
27.	Производство на метален репродукционен материјал	01131	1,16
28.	Производство на метални градежни и други конструкции	01132	0,50
29.	Производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи	01139	1,47
30.	Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)	01141	1,75
31.	Производство на земјоделски машини	01142	0,85

1	2	3	4
32.	Производство на опрема за професионални и научни цели на мерни и контролни инструменти и на уреди за автоматизација на управувањето (освен од групата 0117)	01143	2,71
33.	Производство и поправка на шински возила	01151	0,79
34.	Производство на друмски возила	01152	2,87
35.	Производство на воздухопловни средства	01153	2,70
36.	Производство на други сообраќајни средства	01159	2,66
37.	Бродоградба	01160	4,58
38.	Производство на електрични машини и уреди	01171	4,69
39.	Производство на електронски и телекомуникациони уреди	01172	3,69
40.	Производство на кабли и проводници	01173	2,21
41.	Производство на електрични апарати за домаќинството	01174	2,88
42.	Производство на други електротехнички производи	01179	31,0
43.	Производство на хемикалии (освен за земјоделството)	01181	3,21
44.	Производство на хемикалии за земјоделството	01182	3,31
45.	Производство на хемиски влакна и пластични маси	01183	2,40
46.	Производство на лекови и фармацевтски производи	01191	4,41
47.	Производство на средства за переење и козметички препарати	01192	2,93
48.	Производство на бои и лакови	01193	4,06
49.	Преработка на пластични маси	01194	1,90
50.	Производство на други хемиски производи	01199	3,39
51.	Производство на камен, чакал и песок	01200	0,37
52.	Производство на вар и гипс	01211	0,10
53.	Производство на цемент	01212	1,22
54.	Производство на тули и керамици	01213	0,45
55.	Производство на градежни префабрикати и битуменски производи	01214	1,05
56.	Производство на режана граѓа	01220	0,97
57.	Производство на мебел од дрво	01231	1,19
58.	Производство на други финални производи од дрво	01232	1,57
59.	Производство на целулоза и хартија	01241	2,58
60.	Преработка на хартија	01242	1,45
61.	Производство на влакна, преѓа и конец	01251	2,57
62.	Производство на ткаенини	01252	1,94
63.	Производство на трикотажни предмети	01261	0,98
64.	Производство на текстилна конфекција	01262	2,10
65.	Производство на други текстилни производи	01269	2,18
66.	Производство на кожа и крзно	01270	2,50
67.	Производство на кожени обувки	01281	2,30
68.	Производство на кожена галантерија	01282	2,61
69.	Производство на кожена и крзнена конфекција	01283	1,86
70.	Преработка на каучук	01290	3,70
71.	Мелење и лупење на жита	01301	0,03
72.	Производство на леб и тестенини	01302	0,09
73.	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	01303	0,72

1	2	3	4
74.	Преработка и конзервирање на месо и риби	01304	1,89
75.	Преработка и конзервирање на млеко	01305	1,47
76.	Производство на шеќер	01306	1,02
77.	Производство на кондиторски производи	01307	1,40
78.	Производство на растителни масла и масти	01308	0,53
79.	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	01309	1,24
80.	Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки	01311	0,96
81.	Производство на безалкохолни пијачки	01312	1,29
82.	Производство на добиточна храна	01320	2,50
83.	Производство на ферментиран тутун	01331	0,83
84.	Преработка на тутун	01332	2,22
85.	Графичка дејност	01340	1,61
86.	Доработка, преработка и производство на суровини од отпадници на железо и челик, обоени и благородни метали, неметали, хартија, текстил, гума и пластика, стакло, минерални и други масла, енергетски горива, материјали од животинско потекло и др.	01350	0,96
87.	Производство на разновидни производи	01390	1,95
88.	Полјоделство	02011	0,20
89.	Овоштарство	02012	0,11
90.	Лозарство	02013	0,07
91.	Сточарство	02014	0,15
92.	Земјоделски услуги	02020	0,12
93.	Рибарство	02030	0,34
94.	Шумарство	03000	0,09
95.	Водостопанство	04000	0,09
96.	Вискоградба	05010	0,07
97.	Нискоградба и хидроградба	05020	0,17
98.	Инсталациони и завршни работи во градежништвото	05030	0,19
99.	Железнички сообраќај	06010	0,52
100.	Поморски сообраќај	06020	0,08
101.	Речен сообраќај	06030	0,05
102.	Воздушен сообраќај	06040	0,10
103.	Друмски сообраќај	06050	0,20
104.	Градски сообраќај	06060	0,32
105.	Цевооден транспорт	06070	0,01
106.	Претоварни услуги	06080	0,21
107.	ПТТ услуги	06090	0,07
108.	Трговија	07000	0,21
109.	Угостителство и туризам	08000	0,10
110.	Занаетчиство и лични услуги	09000	0,18
111.	Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	10000	0,04
112.	Финансиски, технички и деловни услуги	11000	0,10
113.	Образование, наука, култура и информирање	12000	0,16
114.	Здравствена и социјална заштита	13000	0,18
115.	Општествено-политичка заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации (без ЈНА и воените пошти и сојузните дирекции)*)	14001	
116.	ЈНА и воената пошта*)	14002	
117.	Сојзната дирекција за резерви и промет на производите со посебна намена*)	14003	

\*) За увозот на стоки и услуги во рамките на стопанските дејности наведени под ред. бр. 115, 116 и 117 се применуваат стапките за поврат на онаа стопанска дејност на која ѝ припаѓа производот или услугата.

4. Ова одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 879  
26 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

1390.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќањето на посебна давачка и за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1990 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според одредбите на чл. 25 до 30 и член 306 и на стоките за кои царина се плаќа по намалена стапка според одредбите на член 30 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/78, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 25/86, 28/88, 40/89 и 70/89), посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се плаќа во височина од 10% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки не се плаќа:

1) на увозот на стоки за кои според меѓународните договори не се плаќа царина;

2) на увозот на суровини што се увезуваат во согласност со актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Југославија за 1990 година;

3) на увозот на нафтени деривати што се увезуваат вон од актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Југославија за 1990 година заради рамномерно и поеднакви услови – снабдување на пазарот со нафтени деривати односно заради повторен извоз;

4) на увозот на готови лекови, медицински потрошен материјал и инструменти што не се произведуваат во земјата;

5) на увозот на суровини што не се произведуваат во земјата, а служат за производство на фармацевтски хемикали и лекови; на суровини и репродукциони материјали за производство на дијализатори; на суровини што служат за производство на репродукциони материјали што се користат за производство на средства за заштита на растенијата, на вештачки губрива и детергенти и репродукциони материјали што служат за производство на средства за заштита на растенијата, на вештачки губрива и детергенти;

6) на увозот на руди и концентрати од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
25.19		Природен магнезиумкарбонат (магнезит); електростопен магнезит; синтермагнезит со содржина или без содржина на мали количества од други оксиди додадени пред синтерувањето; други оксиди на магнезиум, чисти или нечисти
	2519.10	– Природен магнезиумкарбонат (магнезит)
	2519.90	– Друго:
	2519.902	– синтермагнезит
26.01		Руди на железо и концентрати, вклучувајќи и пржени пирити на железо:
	2601.1	– Руди на железо и концентрати, освен пржени пирити на железо:

2601.11	-- неагломерирани:	
2601.112	---- над 42 до 60% Fe	
2601.119	---- над 60% Fe	
26.03	2603.00	Руди на бакар и концентрати
26.06	2606.00	Руди на алуминиум и концентрати:
	2606.001	---- боксит
26.07	2607.00	Руди на олово и концентрати:
	2607.002	---- концентрати
26.08	2608.00	Руди на цинк и концентрати:
	2608.002	---- концентрати
26.10	2610.00	Руди на хром и концентрати:
	2610.001	---- до 28% хром
	2610.002	---- над 28% хром
26.17		Други руди и концентрати:
	2617.10	- Руди на антимион и концентрати

7) на увозот на целулоза и целулозно дрво од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
44.03		Дрво необработено со кора или без кора или беловина или грубо обработено (учетворено):
	4403.20	- Друго, иглолисно:
	4403.203	---- целулозно
	4403.9	- Друго:
	4403.91	- од даб (QUERCUS SPP.):
	4403.912	---- целулозно
	4403.92	-- од бука (FAGUS SPP.):
	4403.922	---- целулозно
	4403.99	-- друго:
	4403.992	---- целулозно дрво од други тврди широколисници
	4403.994	---- целулозно дрво од топола
	4403.996	---- целулозно дрво од други меки широколисници
47.01	4701.00	Механичка дрвна целулоза (дрвесина) Ех.
		Дрвесина од иглолисници
47.02	4702.00	Хемиска дрвна целулоза, растворлива:
	4702.001	---- од иглолисници
47.03		Хемиска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, освен растворлива:
	4703.1	- Небелена:
	4703.11	-- од иглолисници
	4703.2	- Полубела или белена:
	4703.21	-- од иглолисници
47.04		Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен растворлива:
	4704.1	- Небелена:
	4704.11	-- од иглолисници
	4704.2	- Полубелена или белена:
	4704.21	-- од иглолисници
47.05	4705.00	Полухемиска целулоза, дрвна
47.06		Целулоза од други влакнести целулозни материјали:
	4706.9	- Друга:
	4706.91	-- механичка
	4706.92	-- хемиска

8) на увозот на репродукциони материјали и алати за истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
25.23		Портланд цемент, алуминатен цемент, цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемента, вклучувајќи обсени и во форма на клинкер:
	2523.2	- Портланд цемент:

2523.211	----	за цементирање на нафтени и гасни дупнатини
38.23		Подготвени врзиви средства за леарски калапи или леарски јадра, хемиски производи и препарати на хемиската индустрија и сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаница на природни производи) на друго место неспоменати или неопфатени други производи на хемиската индустрија или на слични индустрии, на друго место неспоменати или неопфатени:
3823.40		- Подготвени адитиви за цемента, малтери ли бетони Ех. Адитиви за нафтени и гасни дупнатини - Друго:
3823.90		- Друго:
3823.902	----	средства за промивање на нафтени и гасни дупнатини
73.04		Цевки и шупликави профили, бесшевни, од железо (освен од леано железо) или челик:
7304.20		- Заштитне цевки („casing“), производствени цевки („tubing“) и дупчачки прачки, што се користат при дупчење за добивање на нафта или гас:
7304.201	----	заштитни цевки со надворешен промер 41/2" до 24", од нер'фосувачки челик
7304.204	----	производствени цевки со надворешен промер од 3/4" до 31/2", од нер'фосувачки челик
82.07		Изменливи алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за машини алатки на (пр. за пресување, ковење, втиснување, просекување, наврзување и врежување на навои, дупчење, проширување на отвори со стружење, со провлекување, со глодење), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метали и алат за дупчење на карпи и земја:
8207.1		- Алат за дупчење на карпи и земја:
8207.11	--	со работен дел од синтерувани карбиди на метали или кермети:
8207.111	----	за нафтени и гасни дупчотини
8207.12	--	со работен дел од други материјали:
8207.121	----	за рударство и нафтени и гасни дупчотини

9) на увозот на репродукциони материјали од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
72.09		Плоскати валани производи, од железо или од нелегиран челик, со ширина од 600 mm или поголема, ладно валани (ладноредукувани) неплатинирани и непревлечени:
7209.2		- Други, во калеми, само ладновалани:
7209.24	--	со дебелина помала од 0,5 mm
7209241	----	за електролитичко калаисување

10) на увозот на производи од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
12.01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена
21.06		Прехранбени производи на друго место неспоменати или опфатени:



1	2	3
	2106.90	- Друго:
	2106.909	--- друго
23.01		Брашно, прав и пелети од месо или месни отпадоци од риба или од черупкари, мекотелци или други водени безрбетници неподобни за човечка исхрана; цими-ринки:
	2301.10	- Брашно, прав и пелети од месо или од месни отпадоци; цими-ринки
	2301.20	- Брашно, прав и пелети од риба или од черупкари, мекотелци или од други водени безрбетници
23.04	2304.00	Маследни погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани:
	2304.001	--- од соја
23.06		Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тар. бр. 23.04 и 23.05, немелени, мелени или пелетизирани:
	2306.90	- Други
29.01		Ациклични јагленоводороди:
	2901.2	- Незаситени
	2901.21	--- етилен
29.02		Циклични јагленоводороди:
	2902.50	- Стирен
	2902.60	- Етил-бензен
29.03		Халогени деривати на јагленоводород:
	2903.1	- Халогени деривати на заситени ациклични јагленоводороди
	2903.15	--- 1,2 Дихлоретан (етилендихлорид)
29.15		Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати:
	2915.3	- Естри на оцетна киселина:
	2915.31	--- етилацетат
31.04		Калиумови губрива, минерални или хемиски:
	3104.20	- Калиумхлорид
32.08		Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, диспергирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:
	3208.20	- Врз база на акрилни или винилни полимери
35.07		Енцими; подготвени енцими на друго место неспоменати ниту опфатени:
	3507.10	- Сириште и негови концентрати
39.03		Полимери на стирол, во примарни форми:
	3903.1	- Полистирол:
	38903.19	--- други:
	3903.19	--- други
30.23		Производи за транспорт и пакување на стоки, од пластични маси; затиначи, капаци, заклопки и други затворачи, од пластични маси:
	3923.2	- Вреќи и ќесиња (вклучувајќи купести):
	3923.29	--- од други пластични маси
48.02		Непремачкана хартија и картон, што се употребуваат за пишување, печатење и други графички цели, вклучувајќи хартија и картон за дупчени картици и ленти во ролни или во листови, освен хартија од тар. бр. 48.01 и 48.03; рачно изработена хартија и картон:
	4802.5	- Друга хартија и картон без содржина на влакна од дрво добиени со механичка постапка или со содржина на тие влакна до 10% маса од вкупната содржина на влакната:
	4802.52	--- маса од 40 до 150 g/m <sup>2</sup>

1	2	3
48.05		Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или листови:
	4805.70	- Друга хартија и картон со маса поголема од 150 g/m <sup>2</sup> , а помала од 225 g/m <sup>2</sup>
	4805.80	- Друга хартија и картон со маса од 225 g/m <sup>2</sup> или поголема маса:
	4805.809	--- друго
76.01		Алуминиум суров:
	7601.10	- Алуминиум, нелегиран
76.07		Алуминиумски фолии (вклучувајќи и печатени или со подлога од хартија, картон, пластична маса или слични материјали), со дебелина до 0,20 mm, не сметајќи ја подлогата)
	7607.1	- Без подлога:
	7607.11	--- само валани

11) на увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за изградба на објекти за развој на работните организации односно претпријатијата во општините на СР Србија што се погодени од земјотресот на Копаоник во 1984 година, под услов тие објекти да се изградуваат врз основа на самоуправни спогодби за здружување на труд и средства;

12) на увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за модернизација на службата за безбедност на меѓународните поморски и шловни патишта и внатрешните пловни патишта;

13) на увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба;

14) на увоз на суровини и репродукциони материјали што се плаќаат со средства од стоковните кредити од конвертибилното подрачје, под услов тие суровини и репродукциони материјали да се употребат во производството на стоки за извоз на конвертибилното подрачје;

15) на увоз на опрема и делови, суровини и репродукциони материјали што се плаќаат од кредити на меѓународни финансиски организации ако таа опрема и делови домашни изведувачи на работи ги вградуваат во објекти по работи добиени на меѓународни јавни наддавања, односно ако суровините и репродукционите материјали домашни производители ги употребат во производството на опрема што ќе биде вградена во објекти по работи добиени на меѓународни јавни наддавања.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 1% од царинската основица на увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за реализација на програмата за развој со здружување на труд и средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

4. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 2% од царинската основица на увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за реализација на програмата за развој со здружување на труд и средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, на територијата на стопански недоволно развиените републики.

5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 3% од царинската основица на увоз на бродови за превоз на стоки, на бродови за превоз на патници и стоки и на танкери од сите видови.

6. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 3% од царинската основица на увоз на суровини и репродукциони

материјали под условите утврдени со член 50 на Царинскиот закон.

7. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 4% од царинската основица на увоз на опрема која не се произведува во земјата, а се увезува за:

1) изградба на објекти врз основа на самоуправни спогодба за здружување на труд и средства за развој на недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и на неразвиените општини на Социјалистичка Република Србија, што се утврдени со републички прописи;

2) изградба на клучни објекти во областа на енергетиката, обоените метали и земјоделството во Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

3) брусење на уран;

4) истражување и производство на нафта и гас, како и за потребите на геолошкото и рударско-геолошкото истражување на минерални сировини;

5) замена на потрошувачката на мазут и масло за гореење со јаглен и со друго домашно енергетско гориво;

6) изградба на објекти за производство на опрема што се вградува во електроенергетски објекти;

7) потребите на Југословенските железници;

8) потребите на Југословенските ПТТ;

9) реализација на заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз;

10) производство, сепарација, гасификација, преработка и сушење на јаглен.

8. Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на енергетски сировини од точка 2 одредба под 2) на оваа одлука не се плаќа врз основа на потврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата дека е во прашање увоз во согласност со актот со кој се уредува енергетскиот биланс на Југославија во 1990 година.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки од точка 2 одредба под 3) на оваа одлука не се плаќа врз основа на потврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата дека е во прашање увоз заради рамномерно снабдување на пазарот со нафтени деривати.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на готови лекови, медицински потрошен материјал и инструменти од точка 2 одредба под 4) на оваа одлука не се плаќа ако лекови, медицински потрошен материјал и инструменти увезуваат организации на здружен труд односно претпријатија регистрирани за вршење работи на надворешнотрговскиот промет на лекови, и тоа: за лекови за хумана медицина – врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а за ветеринарски лекови – врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а за ветеринарски лекови – врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на сировини и репродукциони материјали од точка 2 одредба под 5) на оваа одлука не се плаќа врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека сировините и репродукционите материјали не се произведуваат во земјата и врз основа на изјава на корисникот дека организацијата на здружен труд односно претпријатието е регистрирано за производство на фармацевтски хемикали односно лекови, дијализатори, средства за заштита на растенијата, вештачки губрива и детергенти, односно за производство на репродукциони материјали што се користат во производството на средства за заштита на растенијата, вештачки губрива и детергенти.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 2 одредба под 11), точ. 3 и 4 и точка 7 одредба под 1) на оваа одлука се плаќа по стапките од тие одредби врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека опремата односно резервните делови не се произведуваат во земјата и потврда од надлежниот републички односно по-

краински орган дека увозот се врши врз основа на самоуправни спогодби за изградба на објекти со здружување на труд и средства за развој на предметот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, односно на територијата на недоволно развиените републики и за развој на неразвиените општини на Социјалистичка Република Србија на Копаоник во 1984 година.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на сировини и репродукциони материјали од точка 6 на оваа одлука се плаќа по стапката од таа точка врз основа на изјава на корисникот на стоки, која се прилага кон увозната декларација дека сировините и репродукционите материјали во целост ќе ги употреби во производството на определени стоки за извоз.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 одредба под 2) на оваа одлука се плаќа по стапката од таа одредба врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека таа опрема не се произведува во земјата и потврда од надлежниот покраински орган дека е во прашање изградба на клучни објекти во областа на енергетиката, обоените метали и земјоделството во Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 одредби под 3) до 6) на оваа одлука се плаќа по стапките од тие одредби врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека тие производи не се произведуваат во земјата.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема и резервни делови од точка 2 одредби под 12) и 13) и точка 7 одредби под 7) и 8) на оваа одлука се плаќа по стапките од тие одредби врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека таа опрема не се произведува во земјата и мислење на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските за потребата од увоз на таа опрема.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 одредба под 9) на оваа одлука се плаќа по стапката од оваа одредба, во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет, односно со актот на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните за царинските контингенти.

Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 одредба под 10) на оваа одлука се плаќа по стапката од таа одредба во согласност со Самоуправната спогодба за долгорочна соработка на рудниците за јаглен, машиноградбата и електроиндустријата.

9. Сојузната управа за царини води евиденција за увозот на стоки во согласност со оваа одлука, и тоа за вредноста на увезените стоки, за износот на наплатената давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки и за износот на таа давачка што би се платила да не се користени повластици. Сојузната управа за царини вод посебна евиденција за увозот на стоки од точка 2 одредба под 15) на оваа одлука, која содржи назив на корисникот и вредност на увезената опрема, и посебна евиденција за увозот на стоки од точка 6 на оваа одлука, која содржи назив на корисникот и матичен број на корисникот, вредност на увезените стоки и вредност на извесените стоки искажани по статистичкиот курс. Сојузната управа за царини доставува до Сојузниот извршен совет, преку сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните, тримесечен извештај за податоците од евиденциите.

10. На увоз на стоки за широка потрошувачка утврдени во списокот на стоките за широка потрошувачка чии цени растат над просечните цени, кој е составен дел на Одлуката за плаќање на посебна такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/88, 10/89, 43/89, 51/89, 55/89, 62/89 и 64/89), кој е договорен до влегувањето во сила на оваа одлука, не се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки.

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Е. п. бр. 876  
26 декември 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

1391.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 61/88 и 57/89), сојузниот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ**

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправни интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 19/88, 56/88, 76/88, 45/89 и 55/89) во точка 4 став 1 по одредбата под 33 се додаваат одредби под 34 и 35, кои гласат:

„34) на сметката бр. 840-28005 - Посебен сојузен данок на промет на производи;

35) на сметката бр. 840-28010 - Посебен сојузен данок на надомести за услуги.”

2. Во точка 41 став 1 во одредбата под 8, на крајот, точката се заменува со точка и записка и се додаваат одредби под 9 и 10, кои гласат:

„9) на сметката бр. 842-2122 - Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем за 1990 година;

10) на сметката бр. 842-838 - Средства на организациите на здружен труд наменети за здружување за развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1990 година.”

3. Во точка 56 став 1, во заградата, по зборовите: „основен и посебен” се додаваат зборовите: „сојузен и”, а по зборот: „производи” се додаваат зборовите: „и услуги”.

Во став 2 по зборовите: „и посебен” се додаваат зборовите: „сојузен и”, а по зборот: „производи” се додаваат зборовите: „и услуги”.

4. Во точка 59 став 1 во одредбата под 8, на крајот, точката се заменува со точка и записка и се додаваат одредби под 9 и 10, кои гласат:

„9) проодната сметка бр. 842-2138 - Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1990 година;

10) проодната сметка бр. 842-843 - Средства на организациите на здружен труд наменети за здружување за развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1990 година.”

5. Приходите на буџетот на федерацијата од царина и други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1989 година и приходите од основниот данок на промет, на прометот остварен до 31 декември 1989 година, што ќе се наплатат во јануари 1990 година, се уплатуваат во Буџетот на федерацијата за 1989 година до износот на вкупно утврдените изворни приходи во тој буџет, согласно со член 23 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/89, 42/89 и 79/89).

При уплатите на приходите од царина и други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1989 година и

на приходите од основниот данок на промет, на прометот остварен до 31 декември 1989 година, што ќе се наплатат во јануари 1990 година до износот на вкупно утврдените изворни приходи на Буџетот на федерацијата за 1989 година, уплатителите на тие приходи, на своите налози за уплата, во елементот „повикување на бројот (одобрението)” ќе ја внесат бројчената ознака на годината „1989”, согласно со Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работите на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85, 64/86, 37/88 и 22/89).

6. Во Списокот на општините, со ознаки, по републики и автономни покраини и надлежни служби на општественото книговодство, во колоните 5, 6 и 7 по зборовите: „65700 Беочин 210” се додаваат зборовите: „65700 Нови Сад 223”, а зборовите: „65700 Детелинара 245”, „65700 Лиман 246”, „65700 Петроварадин 247”, „65700 Подунавле 248”, „65700 Славија 249” и „65700 Стари Град 251” се бришат.

7. Во точка 1 во одредбите 1 до 6 по зборовите: „на доход” се додаваат зборовите: „односно добивка”.

Во точ. 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 39 и 43, во одредбите под 1 и 2, во точка 22 во одредбите под 8 и 9, во точ. 24, 26 и 28, во одредбите 1, 2, 8 и 9 и во точ. 34, 35, 36, 37 и 38, во одредбата под 1, по зборовите: „од доходот” се додаваат зборовите: „односно добивката”.

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Број: 6-9309  
26 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Бранимир Зеќај, с. р.

1392.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), сојузниот секретар за финансии донесува

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕКОЈА СКЛУЧЕНА НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАБОТА И ЗА КРЕДИТНА РАБОТА СО СТРАНСТВО**

1. Во Наредбата за водење евиденција за секоја склучена надворешнотрговска работа и за кредитна работа со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/86) во точка 1 зборовите: „Организациите на здружен труд и други општествени правни лица што подлежат на девизна контрола (во натамошниот текст: организациите)” се заменуваат со зборовите: „Претпријатијата и други правни лица што подлежат на девизна контрола (во натамошниот текст: претпријатијата)”.

2. Во точка 4 став 1 одредба под 1 во првата алинеја зборовите: „број и датум на пријавата за склучената работа на извозот” се бришат.

Во одредбата под 2 во првата алинеја зборовите: „број и датум на пријавата за склучената работа на увозот” се бришат.

3. Во точка 8 став 1 одредба под 1 зборовите: „број на пријавата за склучената работа и” се бришат.

Во став 2 зборовите: „по правило тримесечно” се бришат.

4. Во точка 11 зборовите: „на посредување во надворешнотрговскиот промет, со туристички работи, со давање услуги на изнајмување на патнички автомобили на странски лица и со други форми на надворешнотрговскиот промет” се заменуваат со зборовите: „од член 29 на Законот за надворешнотрговското работење, со туристички работи, со давање услуги на изнајмување на патнички автомобили на странски лица и со други посебни форми на надворешнотрговскиот промет и услуги во надворешнотрговскиот промет”.

5. Во точ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 зборот: „организација” во различните форми на членување се заменува со зборот: „претпријатие” во соодветни форми на членување.

6. Во точка 12 по зборовите: „со странство“ записката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

Број 14689  
27 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Бранимир Зекап, с. р.

1393.

Врз основа на член 6 од Законот за привремени мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат за приоритетни намени во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 85/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии донесува

### УПАТСТВО

**ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРИОРИТЕТНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

1. Корисниците на кредити од член 3 на Законот за привремени мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат за приоритетни намени во земјоделството (во натамошниот текст: Законот), заради остварување на правото на регрес на дел од каматата во смисла на чл. 1, 2 и 4 од Законот, кон барањето за исплата на регрес поднесуваат до службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка, а корисници на кредити кои немаат жиро-сметка кај службата на општественото книговодство – до службата на општествено книговодство според нивното живеалиште односно седиште (во натамошниот текст: надлежната служба на општественото книговодство), и тоа:

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со банка;

2) пресметка на регресот, што го заверила банката кај која се користи кредитот за намените од член 2 на Законот.

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат регресот на образецот ПРЗ (во натамошниот текст: Пресметка на регресот) кој е составен дел на ова упатство.

Пресметката на регресот содржи податоци за секој корисник на право на регрес, и тоа:

1) реден број;

2) број на договорот за кредит и износ на користениот кредит;

3) намена на кредитот;

4) висина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

5) износ на каматата на користениот кредит пресметана по есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

6) висина на регресот во процентите од член 4 на Законот;

7) износ на пресметаниот регрес.

3. Пресметката на регресот се составува во три примероци и се доставува до надлежната служба на општественото книговодство. Надлежната служба на општественото книговодство еден заверен примерок му враќа на корисникот на правото на регрес, вториот го задржува, а третиот го доставува заедно со налогот за исплата до Службата на општественото книговодство, филијала Нов Белград, која пресметката на регресот ја доставува до Сојузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога ќе ја изврши исплатата од сметката на Сојузниот секретаријат за земјоделство.

4. Ова упатство се применува на кредитите што ќе се користат од 1 јануари 1990 година.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5113/1  
28 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство,  
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

Образец ПРЗ

Назив на корисникот на кредитот

Надлежна служба на општественото  
книговодство

### ПРЕСМЕТКА

НА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Реден број	Број на договорот за кредит и износ на користениот кредит	Намена на кредитот	Височина на есконтната стапка на НБЈ	Износ на каматата на користениот кредит пресметана по есконтната стапка	Височина на регресот во %	Износ на пресметаниот регрес
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО:

Печат и потпис на овластеното лице  
на банката давател на кредит

Печат и потпис на овластеното лице  
на надлежната служба на  
општественото книговодство

Место и датум

Печат и потпис на овластеното  
лице односно потпис на  
корисникот на кредитот

1394.

Врз основа и член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

### НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА**

1. Месечните парични износи на личната инвалидна, семејната инвалидна и на зголемената семејна инвалидна, на додатокоот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатокоот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатокоот за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите десет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 889%, и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

1) личната инвалидна:

Група	Динари
I .....	710,60
II .....	515,00
III .....	389,60
IV .....	287,70
V .....	204,90
VI .....	127,00
VII .....	85,90
VIII .....	41,40
IX .....	30,90
X .....	20,90

2) семејната инвалидна и зголемената семејна инвалидна:

- за еден корисник на семејна инвалидна (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) .....	46,30
- за еден корисник на семејна инвалидна кој тоа право го остварува како член на семејство на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) .....	92,50
- зголемена семејна инвалидна (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) .....	246,70
3) додатокоот за неа и помош од страна на друго лице:	
- за прв степен .....	609,20
- за втор степен .....	468,70
- за трет степен .....	328,10
4) ортопедскиот додатокоот:	
- за прв степен .....	205,60
- за втор степен .....	156,90
- за трет степен .....	101,10
- за четврти степен .....	48,90

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3233  
25 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар за труд,  
здравство, боречки прашања  
и социјална политика,  
Радина Гачиќ, с. р.

1395.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ВО 1989 ГОДИНА**

1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој можат да се определат пензијата и додатокоот кон пензијата во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/89, 60/89 и 70/89) во точка I бројот: „37,369.300” се заменува со бројот: „82,813.300”.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 442  
15 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд, здравство, боречки  
прашања и социјална  
политика,  
Радина Гачиќ, с. р.

1396.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

### НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите десет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 885%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 495,60 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3288  
25 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд, здравство,  
боречки прашања и  
социјална политика,  
Радина Гачиќ, с. р.

1397.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додатокоот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

### НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на основот за определување на боречкиот додатокоот, утврдена со Наредбата за конечно утврдување

ње на основот за определување на боречкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите десет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 885%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 495,60 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3289  
25 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар за труд,  
здравство, боречки прашања  
и социјална политика,  
Радиша Гачиќ, с. р.

### 1398.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

## НАРЕДБА

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите десет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 885%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 495,60 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3287  
25 декември 1989 година  
Белград

Сојузен секретар за труд,  
здравство, боречки прашања  
и социјална политика,  
Радиша Гачиќ, с. р.

### 1399.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

#### Член 1

Во Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87 и 73/89) во член 4 точка 8 став 3 зборовите: „и пријавени до надлежната народна банка” се бришат.

Во точка 11 став 2 зборовите: „за кои е поднесена пријава за склучен договор за увоз до Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис)” се бришат.

Во точка 19 одредба под в) зборот: „истекот” се заменува со зборовите: „денот на истекот”.

Во точка 36 став 1 зборовите: „настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19 од Царинскиот закон)” се заменуваат со зборовите: „поднесувањето декларација во смисла на одредбата од член 257 став 4 на Царинскиот закон”.

Во точка 42 зборовите: „од тар. број 19” се заменуваат со зборовите: „од соодветниот тарифен број”.

Во точка 47 ст. 2 и 3 зборовите: „во точка 2 од Одлуката” се заменуваат со зборовите: „во точка 3 од Одлуката”.

#### Член 2

Во член 9 точка 10 став 2 зборовите: „за кои е поднесена пријава за склучен договор за увоз односно извоз до Воениот сервис” се бришат.

#### Член 3

Во член 13 точка 22 ст. 1 и 2 зборовите: „тарифниот број 19” се заменуваат со зборовите: „соодветниот тарифен број”.

Во точка 31 став 1 зборовите: „настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19 став 1 точка 3 од Царинскиот закон)” се заменуваат со зборовите: „поднесувањето декларација во смисла на одредбата од член 257 став 4 на Царинскиот закон”.

Во точка 34 ст. 2 и 3 зборовите: „точка 2 од Одлуката” се заменуваат со зборовите: „точка 3 од Одлуката”.

#### Член 4

Во член 18 точка 11 став 2 зборовите: „за кои е поднесена пријава за склучен договор за извоз до Воениот сервис” се бришат.

Во точка 24 став 5 зборовите: „точка 3 став 2” се заменуваат со зборовите: „точка 4 став 2”.

#### Член 5

Во член 21 точка 19 зборовите: „на облагородување или поправка” се заменуваат со зборовите: „од облагородување или поправка”.

Во точка 20 по бројот: „20” се додаваат зборовите: „во шифреното поле со должина од осум места”, а по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„Ако со извозот се раздолжува увозот на опрема за реализација на заедничка програма за развој на производството и извозот, во рубриката 20 се запишува бројот на решението за царински контингент под кој е евидентирано во Сојузната управа за царини.”

#### Член 6

Во член 23 точка 7 став 2 зборовите: „за кои е поднесена пријава за склучен договор за увоз односно извоз до Воениот сервис,” се бришат.

Во точка 14, на крајот, знакот точка и запирка се заменува со точка и се додава нова реченица, која гласи: „Оваа рубрика не се пополнува ако привремено извоз се одобрува со прифаќање на декларацијата.”

Во точка 17 по зборовите: „запишува бројот” се додаваат зборовите: „на договорот”.

#### Член 7

Во член 26 зборовите: „и пријава за склучениот договор” се бришат.

#### Член 8

Член 33 се брише.

#### Член 9

Во член 36 став 2 точка 2 се брише.  
Досегашните точ. 3, 4 и 5 стануваат точ. 2, 3 и 4.

#### Член 10

Член 41 се брише.

#### Член 11

Во член 43 точка 9 се менува и гласи:

„9) во рубриката 9 (Број и датум на заклучокот) се запишува бројот на договорот за увоз односно договорот за извоз од евиденцијата што ја води организацијата на здружен труд односно претпријатието, под кој е заведен

договорот за надворешнотрговска работа врз основа на кој е реализирана наведената работа. Во таа рубрика не се запишуваат други броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основниот број на договорот;”.

#### Член 12

Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка, кој е составен дел на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка, се вршат следните измени и дополненија:

1) во глава V. Видови на извозот, ред. бр. 3д и 3ф се бришат;

2) во глава XVII. Законски основ за ослободување, неплаќање царина односно намалување на царинската стапка по Царинскиот закон, по реден број 46 се додава реден број 46а, кој гласи:

„46а член 306 3090”

#### Член 13

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1990 година.

01/5 бр. Д-10440/1  
27 декември 1989 година  
Белград

в.д. Директор  
на Сојузната управа за  
царини,  
Звонко Пошчиќ, с. р.

### 1400.

Врз основа на член 3 став 2 и на член 8 став 1 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ, бр. 61/82, 40/84 и 77/89), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршењето на менувачки работи - пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ, бр. 63/82, 17/83, 53/84 и 45/87), точка 1 став 1 се менува и гласи:

„Купување и продажба на ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и кредитни писма (странски средства за плаќање), како и бензински бонови и бонови за патарина, вршат банките овластени за работи со странство и банките овластени за девизно-валутни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки), организациите на здружен труд, односно претпријатијата на ПТТ сообраќај (пошти), како и организациите на здружен труд односно претпријатија, други правни лица и физички лица со живеалиште во СФРЈ кои самостојно вршат дејност на туристичко посредување со личен труд, а согласно со законот немаат статус на правно лице (во натамошниот текст: овластените менувачи)”.

Во став 2 по зборот: „бонови” се додаваат зборовите: „и бонови за патарина”.

2. Во точка 3 став 1 по зборот: „бонови” се додава запирка и зборовите: „бонови за патарина”.

3. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи: „3а. Продажбата на ефективни странски пари се врши според продажниот курс за девизи кој важи на денот на продажбата со наплата на провизија од странката во износ на височината на менувачката провизија според Одлуката за височината на менувачката провизија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/89) и во износ најмногу до 1% наведен во точка 10 на оваа одлука.”

4. Во точка 4 став 1 по зборот: „бонови” се додаваат зборовите: „и бонови за патарина”.

5. Во точка 5 став 2 по зборот: „бонови” се додаваат зборовите: „и бонови за патарина”.

Во став 2 се додава нова реченица, која гласи:

„Дистрибуција на бонови за патарина, што ги издава АМСЈ, врши АМСЈ, други овластени менувачи и организациите на здружен труд односно претпријатијата што за тоа ќе склучат договор со организациите на здружен труд односно претпријатијата на патното стопанство”.

6. Во точка 8 став 1, по првата реченица, се додава втора реченица, која гласи:

„Боновите за патарина ги издава АМСЈ од името и за сметка на организациите на здружен труд односно претпријатијата на патното стопанство.”

7. Во точка 10 став 1 се менува и гласи:

„При откуп на странски средства за плаќање од точка 1 на оваа одлука, освен за еврочекови и патнички чекови на динари, овластените менувачи од странката за покривање на трошоците наплатуваат најмногу 1,5% од динарската противвредност пресметана по куповниот курс за ефективноста, односно чековите и кредитните писма. При откупот на чекови и кредитни писма кои гласат на пресметковна валута надоместот се наплатува според тарифата на банката со која овластениот менувач има склучен договор за вршење на менувачки работи.”

8. Во точка 11 став 3 по зборот: „бонови”, се додава запирка и зборовите: „ бонови за патарина”.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 236  
29 декември 1989 година  
Белград

Заменик на претседателот  
на Советот на гувернерите,  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на  
Југославија,  
Митја Гаспари, с. р.

### 1401.

Врз основа на член 58 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Народната банка на Југославија дава овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство, на барање од банката, ако ги исполнува следните услови:

1) од Народната банка на Југославија да добила дозвола за основање во согласност со одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации и со пропишаните за негово спроведување;

2) за обврските за плаќање спрема странство во моментот на издавањето на овластувањето, банката да располага со девизи на сметки во странство или со динарски средства во противвредност на сметки во земјата, најмалку во височина на едномесечните просечни плаќања спрема странство утврдени во претходната година. Просекот на едномесечните плаќања банката е должна постојано да го одржува на сметките во странство, како и на сметките во земјата.

Под обврски за плаќање спрема странство, во смисла на оваа потточка, се подразбираат сите тековни плаќања, како и обврските за плаќање по кредити и депозити;

3) банката да е така технички опремена да обезбедува навремено извршување на обврските спрема странство, како и ефикасно функционирање на информациониот систем;

4) во организационите делови на работењето со странство банката да е така стручно оспособена да може да ги врши тековните работи со странство, што подразбира и оперативниот кадар да се служи со странски јазик, а раководителите на овие организациони делови активно да зборуваат еден од светските јазици;

5) да воспостави мрежа на кореспондентски односи и контокоментни сметки со банки во странство, која обезбедува ефикасно и рационално вршење на платниот промет и кредитните работи со странство;

6) во вршењето платен промет и на кредитни работи со странство да го остварува следното:

- уредно и во рокови да ги извршува втасаните обврски по странски кредити и меѓународни конвенции;

- уредно и во рокови да ги намирава обврските спрема Народната банка на Југославија по работите на платниот промет и кредитните односи со странство, како и обврските спрема други банки по девизната позиција;

- на корисниците на наплати од странство, уредно и во рокови да им ја исплаќа динарската противвредност и на ист начин да обезбедува наплата на динарската противвредност за плаќањата во странство;

- да одобрува кредити на странство и да го одржува обемот на кредитирањето на странство во согласност со одредбите на Законот за кредитните односи со странство, со прописите донесени врз основа на тој закон, како и со мерките на надлежните органи.

2. Банките што ќе добијат овластување за вршење платен промет и кредитни работи со странство, а не ги исполнуваат условите од точка 1 под 3), 4) и 5) на оваа одлука се должни тие услови да ги исполнат најдоцна до 31. март 1990 година.

3. Народната банка на Југославија ја дава на банката овластување за вршење платен промет со странство, ако ги исполнува следните услови:

1) ако ги исполнува условите од точка 1 одредби под 1), 3), 4) и 5) освен обврската за отворање контокорентни сметки и одредба 6) освен одобрување кредити на странство.

2) ако на Народната банка на Југославија и поднесе докази дека платен промет со странство може да врши преку сметка во странство на банка овластена за вршење платен промет и кредитни работи со странство.

4. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и дава на банката, на нејзино барање, овластување за вршење на девизно-валутни работи во земјата:

1) ако го исполнува условот од точка 1 одредба под 1) на оваа одлука;

2) ако со актите за основање на банката е предвидено банката да може да врши и девизно-валутни работи во земјата;

3) ако банката тие работи ги врши во согласност со прописите за девизното работење и прописите за вршење на менувачки работи и промет на ефективни странски пари во Југославија;

4) ако располага со стручен кадар за успешно вршење на девизно-валутни работи;

5) ако располага со соодветни простории и опрема за успешно вршење на овие работи.

5. Барање за добивање овластување од точ. 1 и 3 на оваа одлука банката поднесува до Народната банка на Југославија.

6. Народната банка на Југославија ја контролира исполнувањето на условите од точка 1 на оваа одлука заради преземање на мерки во случаи на неисполнување на условите, согласно со Одлуката за начинот на вршење контрола и за мерките спрема банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/89).

7. Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за критериумите за оцена на исполнувањето на условите за давање овластување на банките за вршење на платен промет со странство и на кредитните работи со странство, како и за начинот на одземање на овластувањето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О бр. 231

27 декември 1989 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ с. р.

1402.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), Советот на губернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Платен промет со странство се врши преку сметките во странство на домашните банки и преку сметките на

странски банки и на други странски лица во Југославија, како и од девизните сметки на кои се држат девизите остварени по основите од член 100 на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот), на начинот утврден со оваа одлука.

2. Наплатувања и плаќања во платниот промет со странство се вршат со дознака, акредитив, инкасо на документи, чек, кредитно писмо и со другите инструменти на плаќање вообичаени во меѓународниот платен промет.

3. Во платниот промет со странство се користат обрасците на налозите и други документи што ќе ги пропише Народната банка на Југославија со упатство за спроведување на оваа одлука.

## II. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ И НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ПО РЕДОВНИТЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ И ПО НЕСТОКОВНИ ОСНОВИ

### 1. Наплати од странство

4. Банката овластена за работи со странство (во натамошниот текст: овластената банка) преку која се врши наплата од странство е должна за наплата, на договорениот начин, да го извести претпријатието и другото правно лице на чије име гласи наплата (во натамошниот текст: корисникот на наплата) истиот ден кога е известена за наплата, ако тој ден или порано примила од странство уреден налог за плаќање на домашно лице, односно истиот ден кога ќе го прими тој налог, ако порано е известена за наплата.

За извршената наплата банката прави извештај за корисникот на образецот што ќе го пропише Народната банка на Југославија со упатство за спроведување на ова одлука. Врз основа на тој извештај ја евидентира извршената наплата на сметката на обврските за неизвршените исплати по наплатите од странство.

5. Овластената банка преку која е извршена наплата ја исплатува динарската противвредност на претпријатието и на друго правно лице чии стоки се извезени или услуга извршена (во натамошниот текст: на крајниот корисник), односно корисникот на наплата, врз основа на налогот за исплата што го дава корисникот на наплата согласно со договорот склучен со крајниот корисник.

Корисникот на наплата е должен на овластената банка да ја достави налог за исплата на динарската противвредност, истиот ден, а најкасно следниот работен ден од денот кога е известен за извршената наплата, на образецот кој ќе го пропише Народната банка на Југославија со упатство за спроведување на оваа одлука. Корисникот на наплата може да даде налог за исплата на динарската противвредност со магнетен медиум и со други телекомуникациони средства (FTF-fail transfer, telex и др.).

6. Овластената банка ја исплатува динарската противвредност истиот ден, а најкасно наредниот работен ден од денот на приемот на налогот од корисникот на наплата, по куповниот курс што важи на денот на исплатата. Ако корисникот на наплата не ја достави на банката налог за исплата на динарската противвредност во рокот од точка 5 на оваа одлука, овластената банка ќе ја исплати на динарската противвредност на корисникот на наплата наредниот работен ден по истекот на тој рок.

Како ден на исплата на динарската противвредност се смета денот кога е задолжена жиро-сметката на овластената банка на име на пренос на динарите на крајниот корисник, односно на корисникот на наплата.

7. Според наплатите од странство што се вршат со документарен акредитив или со инкасо на стоконите документи, односно со чек, корисникот на наплата и доставува на банката налог за исплата на динарската противвредност кон стоконите и другите документи што ги презентира на банката заради наплата од странство, односно кон чекот.

8. Извршените исплати во девизи по основите од член 100 од Законот му се одобруваат непосредно на претпријатието и на другото правно лице на девизната сметка кај банката кај која се води девизната сметка. Ако наплата му се одобрува на корисникот на наплата односно на крајниот корисник на девизната сметка кај друга банка, банката преку која е извршена наплата, износот на девизи во височината на наплата го одобрува на девизната тековна сметка на таа друга банка.

На начинот од став 1 од оваа точка постапува овластената банка преку која е извршена наплата од стран-



ство и по наплатите што се одобруваат на девизната сметка или на девизниот штеден влог на граѓаните, граѓанските правни лица и на странските лица што се водат кај овластените банки.

9. По наплатата во девизи од странство по основа на извршен извоз што ќе ја оствари физичкото лице од став 2 на член 77а од Законот, динарската противвредност на физичко лице му ја исплатува овластената банка преку која е извршена наплатата, во согласност со одредбите на оваа одлука.

10. На начинот од точ. 4 до 9 на оваа одлука се поставува и по наплатите што се вршат од девизната сметка на странска банка и друго странско лице кај овластената банка.

## 2. Плаќање во странство

11. За плаќањата во странство што се вршат со дознака, со инкасо на документи, со чек и кредитно писмо, претпријатието и друго правно лице дава налог на овластената банка на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија со упатството од точка 3 на оваа одлука.

За плаќање во странство со документарен акредитив, претпријатието и друго правно лице дава на банката налог за отворање акредитив на образец што ќе го пропише Народната банка на Југославија со упатството од точка 3 од оваа одлука.

За плаќања во странство што ги врши физичкото лице од став 2 на член 77а од Законот, налог на образецот од став 2 на оваа точка испоставува овластената банка врз основа на неговото писмено барање.

12. За плаќање во странство по Налозите од точка 11 од оваа одлука претпријатието и друго правно лице ја уплатува динарската противвредност на овластената банка по породниот курс што важи на денот кога се извршува налогот спрема странство.

За плаќање во странство со дознака и инкасо на документи динарската противвредност се уплатува по продажниот курс што важи на денот кога овластената банка дава соодветен налог на странска банка за плаќање на странското лице.

За плаќање во странство со чек или со кредитно писмо, динарската противвредност се уплатува по продажниот курс што важи на денот кога овластената банка издава чек, односно кредитно писмо.

За плаќањата што се вршат со акредитив, динарската противвредност се уплатува по продажниот курс што важи на денот кога се задолжува сметката на овластената банка кај странската банка за исплата од акредитивот.

13. Плаќања во странство во девизи остварени по основите од член 100 на Законот се вршат врз основа на налогот на претпријатието и на друго правно лице со пренос на девизи од нивната девизна сметка на соодветна сметка од која овластената банка ги извршува плаќањата во странство.

За плаќање во странство во девизи од девизната сметка од став 1 на оваа точка, кога девизната сметка се води кај една банка, а плаќањето го врши преку друга банка, преносот на девизите на сметка од која другата банка го извршува плаќањето се врши со задолжување на девизната сметка на претпријатието и на друго правно лице и со одобрение на девизната сметка на таа друга овластена банка.

14. На начинот од точка 13 на оваа одлука се вршат и плаќањата во странство со девизи од девизната сметка и девизниот штеден влог на граѓани и граѓански правни лица и на стренски лица со тоа што Налозите за плаќање на образците од точка 11 на оваа одлука ги испоставува овластената банка кај која се водат тие сметки.

15. Побарување во девизи на девизната сметка здобиено од меѓусебните односи на банките во вршењето на платниот промет со странство овластената банка може да продаде на единствениот девизен пазар и да го користи за плаќања во странство или да го пренесе на своите сметки во странство.

По пренесувањето на девизите од точ. 8, 13 и 14 на оваа одлука овластените банки можат меѓусебно да се пресметуваат во динари, наместо во девизи, како што е предвидено во тие точки, ако така се договорат.

## 3. Наплати и плаќања во девизи по посебни аранжмани

16. Наплатувања и плаќања во конвертибилни девизи во рамката на посебни аранжмани со одделни земји (Гана,

Мексико) преку сметките што во тие земји ги има Народната банка на Југославија се вршат на начинот од точ. 23–29 на оваа одлука, освен што за плаќање на динарската противвредност се уплатува по продажниот курс од став 4 на член 34 од Законот.

Ако на сметката од став 1 на оваа точка нема девизи за извршување на плаќањата по поднесениот налог, овластената банка може да го изврши плаќањето по таков налог под услов претходно потребниот износ на девизи да го пренесе на Народната банка на Југославија на сметката од тој став, како и за тоа да ја извести Народната банка на Југославија истиот ден кога го дава налогот за тој пренос.

17. Наплатувањата и плаќањата во рамките на посебни аранжмани со одделни земји преку посебни сметки што овластените банки ги имаат во тие земји се вршат во согласност со тие аранжмани и банкарските аранжмани што ќе се склучат за нивно спроведување на начинот пропишан во точ. 18 и 19 од оваа одлука, како и со инструментите наплаќање и со употреба на образците на Налозите што ги пропишува Народната банка на Југославија со упатството од точ. 3 на оваа одлука.

## 4. Наплатувања и плаќања во рамките на малограничниот и прекуморскиот соседски промет и по меѓународни саемски и компензациони работи

18. За плаќање увоз на стоки и услуги во рамките на малограничниот и прекуморскиот соседски промет и по меѓународните саемски и компензациони работи, претпријатието и друго правно лице даваат налог и динарската противвредност по курсот од точка 12 на оваа одлука ја уплатуваат на овластената банка која го врши платниот промет со странство по тие работи.

19. Овластената банка од точка 18 на оваа одлука ја исплатува динарската противвредност на извршената наплата по работите од таа точка на крајниот корисник односно на корисникот на наплатата, по куповниот курс што важи на денот на исплатата, до височината на динарските средства уплатени за плаќање на стоки и услуги по тие работи.

## III НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА СО СТРАНСТВО ВО ДИНАРИ

20. Наплатите и плаќањата во динари од член 55 на Законот се вршат преку банките овластени за работи со странство кај кои се водат сметките во динари на странски лица, со употреба на образците, Налозите и другите документи пропишани со упатството од точка 3 на оваа одлука.

## IV. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВО КЛИРИНШКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ЕДИНИЦИ

21. Платниот промет со земјите со кои се склучени платни спогодби за клириншкиот начин на плаќање се врши во согласност со тие спогодби и меѓубанкарските аранжмани за нивното спроведување на начинот пропишан со оваа одлука.

22. Наплатувања и плаќања со земјите од точка 21 на оваа одлука се вршат во договорени клириншки пресметковни единици преку клириншките сметки, што Народната банка на Југославија ги има кај банките во тие земји, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

23. За наплатувањата и плаќањата од точка 22 на оваа одлука се употребуваат образците на Налозите и на други документи што ќе ги пропише Народната банка на Југославија со упатството од точка 3 на оваа одлука.

24. Овластената банка го известува корисникот на наплатата за извршената наплата во рокот од точка 4 на оваа одлука и составува за корисникот извештај за извршената наплата на образецот пропишан со упатството од точка 3 на оваа одлука и врз основа на извештајот ја евидентира наплатата на сметката на обврските за неизвршените исплати по наплатите во клириншки пресметковни единици.

25. Претпријатие и друго правно лице и даваат на овластената банка налог за плаќање на увозот на стоки и услуги од земјите од точка 21 на оваа одлука на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија со упатството од точка 3 на оваа одлука.

26. Претпријатие и друго правно лице и ја уплатуваат динарската противвредност за плаќањето на увозот од земјите од точка 21 на оваа одлука на овластената банка

преку која врши плаќање, по курсот за клириншката пресметковна единица што важи на денот на уплатата.

Како ден на уплата на динарската противвредност се смета денот кога е задолжена жиро-сметката на претпријатието и на друго правно лице на име на пренос на динари на овластената банка за извршувањето на плаќањето во странство.

27. Динарската противвредност за плаќање во странство со дознака овластената банка и ја уплатува на Народната банка на Југославија на денот на извршувањето на налогот за плаќање во странство по курсот за клириншката пресметковна единица која важи на тој ден.

Како ден на извршување на налогот спрема странство се смета денот кога овластената банка дала соодветен налог на банката во земјата од точка 21 на оваа одлука за плаќање на лицето во таа земја.

Динарската противвредност за извршеното плаќање во странство од документирано акредитив ја наплатува Народната банка на Југославија од овластената банка со задолжување на жиро-сметката на таа банка по курсот за клириншката пресметковна единица што важи на денот на издавањето на вирманскиот налог за тоа задолжување.

28. Народната банка на Југославија води книговодствена евиденција на динарските средства што и се уплатени за плаќањето на увозот од земјите од точка 21 на оваа одлука и до височината на тие средства им ја исплатува динарската противвредност на крајните корисници, односно на корисниците на наплатата преку овластената банка преку која е извршена наплатата, по курсот на денот на исплатата.

29. Ако за исплата на динарската противвредност кај Народната банка на Југославија нема доволно динарски средства уплатени на име плаќање на стоки и услуги од земјите од точка 21 на ова одлука, извршените наплати во клириншки пресметковни единици се ставаат на листата на редоследот кај Народната банка на Југославија, а динарската противвредност се исплатува по редоследот на извршената наплата по курсот за клириншката пресметковна единица што важи на денот на исплата.

30. Народната банка на Југославија му издава на претпријатието, по негово барање, исправа која гласи на износот во клириншката пресметковна единица, на образецот што се дава кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Со издавање на исправата од став 1 на оваа точка се смета дека Народната банка на Југославија ја извршила исплатата на корисникот на наплатата.

Исправата од став 1 на оваа точка претпријатието може да ја користи за плаќање на увозот од зејата од која е оставарена наплатата или да ја пренесе на друго правно лице, кое таа исправа може да ја користи само за исти цели. Пренос на исправите помеѓу правни лица се врши под условите за кои тие ќе се договорот.

31. Наплатите од странство во клириншки пресметковни единици во корист на дипломатски, конзуларни и други странски претставништва во Југославија, како и на домашни и странски физички лица (ако наплатите не се однесуваат на извоз на стоки и услуги) не подлежат на одредбите на точ. 28, 29 и 30 од оваа одлука.

32. Народната банка на Југославија дава упатство за спроведување на оваа одлука.

33. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на вршење платен промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85).

34. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 232  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА  
Дирекција за платен промет со странство  
Отсек за работи на клиринг

Бр. \_\_\_\_\_

Врз основа на член 44 б став 5 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86,

3/88, 59/88 и 85/89) и точка 29 од Одлуката за начинот на вршење платен промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 88/89), Народната банка на Југославија, по барање на \_\_\_\_\_

(назив и место на претпријатието)

\_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 19\_\_ г  
издава

### ИСПРАВА ЗА ИЗВРШЕНА НАПЛАТА ВО КЛИРИНШКА ПРЕСМЕТКОВНА ЕДИНИЦА ПО КОЈА НЕ СЕ ИСПЛАТУВА ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ

Претпријатието \_\_\_\_\_  
оствари наплата \_\_\_\_\_

(назив и број на инструментот на наплата)

во клириншка пресметковна единица по основа на извозот на стоки - услуги во \_\_\_\_\_, по која не се исплатува

(назив на земјата)

динарска противвредност за износ од \_\_\_\_\_

(Ознака и износ во клир. прес. сл.)

и со букви \_\_\_\_\_  
Со издавањето на оваа исправа се смета, собразно со одредбата од став 5 на член 44б од Законот за девизното работење, дека претпријатието е исплатено за извршен извоз на стоки - услуги.

Врз основа на оваа исправа ќе се прифати налогот на претпријатието и на друго правно лице на кое оваа исправа ќе се пренесе, и ќе се изврши плаќање во странство - во земјата во која е извршена наплатата, без уплата на динарската противвредност.

Во Белград, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ година

(потпис на овл. лица на НБЈ)

М.П.

1403.

Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки), на пласманите од примарната емисија, на авансите по основ на менувачки работи, како и на сите други побарувања на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: пласманите од примарната емисија) пресметуваат и наплатуваат камата по есконтната стапка на Народната банка на Југославија, ако со сојузен пропис не е определено поинаку.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука народните банки наплатуваат камата по стапка повисока од есконтната стапка, и тоа:

1) на ломбардните кредити по стапка која е за 4% поголема од есконтната стапка;

2) на кредитите за оджување на дневната ликвидност на банките по стапка која е за 6% поголема од есконтната стапка.

3. На износот на кредитот од примарната емисија што не е вратен во договорениот рок и кој се користи спротивно на прописите односно ненаменски, народните банки наплатуваат камата по стапка која е за 20% поголема од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

На износот на користените средства над износот на расположливите средства на жиро-сметката на банките и на Поштенската штедилница народните банки наплатуваат камата по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

Камата по стапката од став 2 на оваа точка банките плаќаат и на износот на позајмиците одобрени во смисла

на Одлуката за настанувањето и начинот на извршување на обврските по основ на гаранција на Народната банка на Југославија за штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари кај банките и Поштенската штедилница („Службен лист на СФРЈ”, бр. 88/89).

4. Народните банки, во договорите за користење на примарната емисија, ќе предвидат одредба за променливоста на каматните стапки во согласност со промените на каматните стапки на пласманите од примарната емисија во смисла на оваа одлука.

5. На средствата депонирани кај Народната банка на Југославија на банките им се плаќа камата, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва што се издвојува на депозитите орочени на три и повеќе месеци и на средствата прибавени со издавање на хартии од вредност со рок за враќање од три и повеќе месеци – по стапка во височина од 70% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

2) на средствата на задолжителната резерва што се издвојува на депозитите на населението по видување и орочени до три месеци – по стапка во височина од 12% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

6. Каматните стапки на благајничките записи на Народната банка на Југославија се утврдуваат во однос на есконтната стапка на Народната банка на Југославија и можат да изнесуваат најмногу до 85% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

Каматните стапки за благајничките записи што се продаваат на аукции ги утврдува гувернерот на Народната банка на Југославија со посебна одлука, а во рамките од став 1 на оваа точка.

Продажбата на благајнички записи во периодот меѓу две аукции ќе се врши по најниските каматни стапки по кои Народната банка на Југославија продавала благајнички записи на последната аукција намалени за стапката на провизија од 0,0625%.

7. На благајничките записи со рок за втасување од една година што банките до 1 јули 1989 година ги запишале врз основа на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија што банките ги запишуваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/88, 49/88, 55/88 и 59/88), народните банки плаќаат камата по стапка во висина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

8. Банките што правилно не ги пресметале или во рокот не издвоиле задолжителна резерва во смисла на прописите за задолжителна резерва, се должни да и платат на Народната банка на Југославија надомест за помалку пресметаниот или издвоен износ на задолжителна резерва по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка.

Банките што користат средства на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност се должни да и платат на Народната банка на Југославија надомест за користениот износ на средствата на задолжителната резерва по стапка која е за 20% поголема од есконтната стапка.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89, 55/89, 74/89, 78/89 и 81/89).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 јануари 1990 година.

О. бр. 230  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател на Советот на  
гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија  
Душан Влатковиќ, с. р.

1404.

Врз основа на чл. 12 и 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА И НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки) на пласманите од примарната емисија и на другите пофорувања на народната банка (во натамошниот текст: пласманите од примарната емисија), како и на средствата депонирани кај народната банка пресметуваат и плаќаат, односно наплатуваат камата и надомест по стапките утврдени со прописите донесени врз основа на чл. 12 и 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, на начинот утврден со оваа одлука, ако со сојузен закон не е поинаку утврдено.

2. На кредитите од примарната емисија каматата се пресметува и наплатува месечно, а за кредитите што втасуваат во текот на месецот и во рокот на втасувањето на кредитот.

3. Каматата на средствата на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија се пресметува и се плаќа месечно.

4. Каматата на благајничките записи на Народната банка на Југославија се пресметува месечно, а се плаќа во рокот на втасувањето на благајничкиот запис.

5. При пресметувањето на каматата се применуваат конформни стапки за бројот на деновите за кои се пресметува каматата.

По исклучок од став 1 на оваа точка, при пресметувањето на каматата на кредитите за одржување на дневната ликвидност на банките и при пресметувањето на надоместот на користената и помалку издвоената задолжителна резерва се применуваат конформни стапки за еден месец, а пресметувањето на каматата во рамките на месецот се врши со примена на пропорционална метода.

6. Надоместот за користење на средствата на задолжителната резерва и надоместот на неправилно пресметаната или во рокот неиздвоената задолжителна резерва, банките го пресметуваат и го плаќаат месечно. Пресметката на надоместот за претходниот месец, заедно со налогот за уплата на надоместот, банките и ја поднесуваат на Службата на општественото книговодство, истовремено со поднесувањето на пресметката на задолжителната резерва.

По исклучок од став 1 на оваа точка, ако надлежниот орган за контрола дополнително утврди неправилност во пресметувањето и издвојувањето на задолжителна резерва за изминатите пресметковни периоди, банките ќе состават посебна пресметка за плаќање на надоместот и тоа за сите периоди во кои задолжителната резерва неправилно е пресметана и издвоена. Таа пресметка, заедно со налогот за уплата на надоместот, банката и ја поднесува на Службата на општественото книговодство во рокот што ќе го определи надлежниот орган за контрола.

Еден примерок од пресметката на надоместот што банките ја составуваат во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, заедно со копија на налогот за плаќање на надоместот, и се доставува и на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина која врши контрола на пресметката и на наплатата.

7. Каматата по кредитите од примарната емисија што е пресметана а не втасала за плаќање до 31 декември 1989 година, банките ќе и ја платат на народната банка најдоцна до 28 февруари 1990 година, заедно со каматата пресметана на таа камата од 1 јануари 1990 година до денот на плаќањето, доколку со договорот помеѓу народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и деловната банка не е договорено поинаку.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89, 1/89 и 45/89).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува од 1 јануари 1990 година.

О. бр. 229  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите,  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1405.

Врз основа на член 33 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на губернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ОБВРСКАТА НА ОБЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА ДРЖАТ ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС ВО ДЕВИЗИ КАКО МИНИМАЛНА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА ВО ПЛАЌАЊАТА СПРЕМА СТРАНСТВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНАУРИ ДО 30 ЈУНИ 1990 ГОДИНА**

1. Областените банки во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1990 се должни, покрај најмалиот износ на девизи што мораат да ги држат на своите девизни сметки по основ на член 59 од Законот за девизното работење, на своите девизни сметки во странство да држат:

а) вкупен износ на повлечените а непотрошени девизни средства од странските кредити, што ги држат на своите девизни сметки надвор од девизната позиција за времето додека не се користат за плаќања спрема странство или не се продадат за динари заради плаќање на трошоците во земјата во согласност со склучените договори за кредит;

б) најмалку 90% од вкупните девизни средства собрани по основ на девизното штедење на граѓаните кое не е депонирано кај Народната банка на Југославија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува од 1 јануари 1990 година.

О. бр. 228  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Советот на губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1406.

Врз основа на член 23 став 4 и член 80 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на губернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ОСНОВ НА ГАРАНЦИЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ТЕКОВНИТЕ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДИНАРИ КАЈ БАНКИТЕ И ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТАА ОБВРСКА**

1. Народната банка на Југославија гарантира за штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари кај банките и Поштенската штедилница на начинот и под условите утврдени со оваа одлука.

2. Обврската на Народната банка на Југославија по основ на гаранцијата од точка 1 на оваа одлука настанува:

1) ако банката односно Поштенската штедилница на својата жиро-сметка нема доволно средства за тековни исплати по штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари, а за одржување на својата ликвидност ги искористила средствата од задолжителната резерва;

2) ако банката односно Поштенската штедилница оди во стечај, а нема можност да ги намира обврските по штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари на начинот предвиден со сојузниот закон.

3. Обврската на Народната банка на Југославија од одредбата под 1) од точка 2 на оваа одлука и под условите од таа одредба, настанува во случаите кога банката односно Поштенската штедилница:

1) подига готовина на товар на жиро-сметката на банката односно на Поштенската штедилница за исплати преку својата благајна на штедните влогови и по тековните сметки на граѓаните во динари;

2) со налог за пренос му ја плаќа обврската на имателот на тековна сметка во динари спрема неговиот доверител чија сметка се води кај Службата на општественото книговодство, на товар на жиро-сметката на банката или на посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница.

Обврската од точка 2 одредба под 1) на оваа одлука и под условите од таа одредба, настанува и во случаите кога на товар на жиро-сметката на банката или на посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката односно жиро-сметката на Поштенската штедилница:

1) на товар на жиро-сметката на банката или на посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката, односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница треба да се изврши налог за наплата на друга банка или на друго правно лице кое за сметка на банката односно за сметка на Поштенската штедилница извршило исплата по штедењето и по тековната сметка на граѓанин во динари кај банката односно кај Поштенската штедилница.

2) на товар на жиро-сметката на банката или на посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница треба да се изврши налог за наплата на имателот на чекови по тековна сметка на граѓанин во динари кај банката односно кај Поштенската штедилница, примен по основ на наплата на продадени стоки или извршени услуги.

4. Кога организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат средствата на банката односно на Поштенската штедилница утврди обврска на Народната банка на Југославија од точка 3 на оваа одлука, ќе издаде налог за пренос на средства заради исплата односно покритие на веќе исплатените штедни влогови и тековни сметки на граѓани во динари, во корист на жиро-сметката на банката односно жиро-сметката на Поштенската штедилница, а на товар на сметката на Народната банка на Југославија кој веднаш се извршува.

Истовремено со давањето налог за пренос на потребните средства во корист на жиро-сметката на банката односно жиро-сметката на Поштенската штедилница, организационата единица на Службата на општественото книговодство издава налог за пренос на средства од став 1 на оваа точка на товар на жиро-сметката на банката односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница во корист на сметката на Народната банка на Југославија од став 1 на оваа точка, што го извршува од првиот нареден прилив на средства на жиро-сметката на банката односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница по обезбедувањето на покритие на жиро-сметката, а пред враќањето на средствата на задолжителната резерва користени за одржување на ликвидноста, односно во смисла на член 112 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89).

5. Пренесените средства во корист на жиро-сметката на банката односно на Поштенската штедилница, во смисла на точка 4 од оваа одлука, претставуваат одобрена позајмица.

6. Износот на позајмицата што не е вратен во смисла на точка 4 став 2 од оваа одлука, Народната банка на Југославија го наплатува од стечајната маса на банката односно на Поштенската штедилница која е во стечај. Во поглед на редоследот на наплатата, износот на позајмицата кој не е вратен во смисла на точка 4 став 2 од оваа одлука се изедначува со побарувањата од банките односно од Поштенската штедилница по штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари.

7. Побарувањата на Народната банка на Југославија по позајмиците што не можат да се наплатат во смисла на точка 6 од оваа одлука, како и побарувањата на граѓаните

по штедните влогови и тековните сметки во динари што, во смисла на точка 2 одредба под 2) на оваа одлука, не можат да се намират од стечајната маса, Народната банка на Југославија ги намирава на товар на средствата на фондот на посебната резерва на Народната банка на Југославија, а ако тие средства не се доволни за намиравање на тие побарувања - на товар на временските разграничувања до формирањето на потребните средства во фондот на посебната резерва на Народната банка на Југославија.

8. Како банки, во смисла на оваа одлука, се сметаат банките основани по одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 227

27 декември 1989 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1407.

Врз основа на член 55 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на губернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ДИНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Странски лица можат да стекнуваат побарувања во динари, и тоа:

1) со купување на динари за девизи од член 30 став 1 на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот);

2) со продажба на домашно лице за динари на стоки и услуги од земјите со кои плаќањето и наплатата се вршат во конвертибилни девизи, кои домашното лице има право да ги увезува и плаќа според одредбите на Законот;

3) по основ на учество во добивка, по основ на поврат на вложени средства во општествено претпријатие и по основ на удел во нето имотот и репатријација на тој дел, ако странскиот вложувач средствата ги вложил во мешовитото претпријатие, по престанувањето на работата на тоа претпријатие;

4) со продажба на побарувањата по основ на влог во девизи во мешовитото претпријатие, како и по основ на продажба на приватно претпријатие во височина на сопственото вложување во девизи;

5) по основ на извршениот надомест на име обесштетување, во случај на експропријација или други мерки кои во своето дејство се еднакви на експропријација или национализација;

6) по основ на личниот доход и на другите примања што му се исплатени на странското лице вработено во претпријатието, организацијата за осигурување, банката и друга финансиска организација во земјата;

7) со пренос од сметката на друго странско лице ако динарите се стекнати по еден од основите од оваа точка.

2. Динарите стекнати по основите од точка 1 на оваа одлука странските лица ги држат на сметка кај банката овластена за работи со странство.

3. Банките овластени за работи со странство можат на странските банки да има даваат краткорочни кредити во динари кои се користат само за купување на југословенски стоки, и тоа за плаќање по пат на акредитиви.

4. Побарувањата во динари стекнати според одредбите од точка 1 на оваа одлука странските лица можат да ги користат за плаќање на стоки и услуги и други плаќања во Југославија, за давање кредити на претпријатијата и на други правни лица во согласност со сојузен закон, за отплата на кредити добиени во динари од банки овластени за работи со странство, за трансфер во странство и за пренос на динарска сметка на друго странско лице.

5. Странските лица можат да стекнуваат побарувања во динари и по други основи, и тоа од: авторски хонора-

ри, пензии, инвалиднини, алиментации, судски пресуди, осигурување односно реосигурување, примања по основ на одликувања, наследство, наплатени конзуларни такси и котизации.

6. Побарувањата во динари остварени по основите од точка 6 на оваа одлука странските лица можат да ги користат за нестоковни плаќања и за плаќања на трошоците за престој во Југославија.

На барање на странското лице банката овластена за работи со странство кај која се води динарската сметка на странското лице може побарувањата од став 1 на оваа точка да ги трансферира во странство, и тоа од:

1) авторските хонорари - ако трансферот е предвиден со ратификуван меѓународен договор и под услов на заемност во трансферот;

2) пензии, инвалиднини - врз основ на ратификувани меѓународни спогодби од областа на пензиско-инвалидското осигурување;

3) алиментации - врз основ на простоео извршен налог или легализирана пресуда. Трансферот на алиментација во странство им се врши на странски лица и на државјани на СФРЈ кои во странство имаат живеалиште;

4) надомести по основ на извршена судска пресуда на домашен суд или легализирана пресуда на странски суд;

5) отштета по основ на решение на заедница за осигурување или на заедница за реосигурување;

6) примања по основ на одликување со Орден на народен херој - врз основа на решение на надлежниот орган односно на надлежниот завод за социјално осигурување за тие исплати во странство;

7) динарски побарувања што странските лица ќе ги остварат по основ на продажба на недвижности и наследен имот во Југославија во земјите со конвертибилна валута и во земјите со кои постои конвертибилен начин на плаќање - под услов на заемност во наследувањето и трансферот;

8) динарски побарувања на дипломатските и конзуларните претставништва на странските земји во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што потекнуваат од наплатените конзуларни текси за дејствијата предвидени во тар. бр. 64 до 94 на Законот за Тарифата на сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/87 и 63/89) - под услов на заемност во трансферот.

7. На динарските побарувања од точка 1 на оваа одлука банката овластена за работите со странство може да плаќа камата.

На динарските побарувања од точка 6 на оваа одлука банката овластена за работи со странство може да плаќа камата само под услов на заемност на трансферот и плаќањето на камата.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите на користење на динарските побарувања на странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85, 68/86 и 37/87).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 226

27 декември 1989 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1408.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на губернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Домашни лица и странски лица можат во патничкиот промет со странство да изнесуваат од Југославија од-

носно да внесуваат во Југославија ефективни динари до износ од 1.200 динари по лице.

Домашни и странски лица можат во патничкиот промет со странство да ги изнесуваат од Југославија односно да ги внесуваат во Југославија само постојните банкноти во апоени од 1.000.000, 100.000, 50.000, 20.000 и 5.000 динари, чијашто вредност е утврдена во член 1 на Законот за промена на вредноста на динарот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 83/89);

2) во пограничниот промет (двосопственички и малограничен) двосопствениците можат секојдневно да внесуваат во Југославија и да изнесуваат од Југославија ефективни динари до износ од 100 динари, а другите корисници на исправи во малограничниот промет – ефективни динари до износ од 200 динари месечно во апоените од точка 1 на оваа одлука, ако со меѓудржавна спогодба не е определено поинаку.

3. Ако влегувањето во определена земја е обусловено со замена на динари за соодветен износ на национална валута, а динарскиот износ од точ. 1 и 2 на оваа одлука не е доволен, југословенските граѓани можат да изнесуваат и износ на динари поголем од износите утврдени во точ. 1 и 2 на оваа одлука, но не повеќе од износот на динари кој е потребен за замена во определена национална валута.

4. Работниците што работат во вагон-ресторани и бифеа во возови на Југословенските железници во меѓународниот сообраќај можат да внесуваат во Југославија ефективни динари што ќе ги наплатат од домашни и странски лица на територијата на Југославија за продажба на домашни стоки (животни намирници, освежувачки и алкохолни пијачки, десерти, цигари и др.) во тие ресторани и бифеа.

5. Пригодни ковани пари од издание на Народната банка на Југославија домашни и странски лица можат да внесуваат во Југославија без ограничување.

Пригодни ковани пари од став 1 на оваа точка странски лица можат да изнесуваат од Југославија само со пресметка на овластениот продавач за нивното купување во Југославија, односно со исправа на царинарницата за пријавувањето на тие пари при нивното внесување.

Пригодни ковани пари од став 1 на оваа точка домашни лица не можат да изнесуваат од Југославија.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука престанува да важи Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 39/88, 8/89, 33/89, 37/89 и 74/89).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 225  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1409.

Врз основа на член 10 и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88, 40/89, 60/89, 70/89 и 83/89), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАМКАТА НА РЕЕСКОНТНИТЕ КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА**

1. Рамката на реесконтните кредити на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки) на 31 декември 1989 година се утврдува во височина на книговодствената состојба на реесконтните кредити на на-

родната банка на 30 ноември 1989 година зголемена за 56,4%.

2. Народните банки кои до 25 декември 1989 оствариле поголемо ниво на реесконтните кредити во однос на рамката утврдена во точка 1 на оваа одлука, можат тоа ниво да го задржат до 31 декември 1989 година.

3. Народните банки кои до 25 декември 1989 година не ги искористиле реесконтните кредити до нивото од рамката утврдена во точка 1 на оваа одлука, можат до тоа ниво реесконтните кредити да ги зголемат или да ги отстапат на друга народна банка, со тоа што износот на искористените и отстапените реесконтни кредити да не може да ја поминува рамката потврдена во точка 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 233  
27 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1410

Врз основа на член 10 и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 83/89), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ КВОТИ НА БАНКИТЕ ЗА ЈАНУАРИ 1990 ГОДИНА**

1. До донесувањето на одлука за утврдување на реесконтните квоти од точка 7 на Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1990 година и утврдување на условите за користење на средствата од примарната емисија во рамките на тие квоти, со оваа одлука привремено се утврдуваат реесконтните квоти како рамка до која банките можат да ја користат примарната емисија во јануари 1990 година.

2. Основица за утврдување на реесконтните квоти претставува книговодствената состојба на реесконтните кредити на банките на 31 декември 1989 година.

3. Реесконтните квоти на ниво на секоја банка за јануари 1990 година се утврдуваат во височина од 80% од основницата од точка 2 на оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за условите на давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/89, 41/89, 45/89, 55/89, 63/89, 67/89 и 81/89).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

О. бр. 234  
28 декември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1411.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за исплата на личните доходи до крајот на првото полугодие на 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/89), Сојузниот завод за статистика утврдува

## ПРОСЕК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ЗА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА

Просекот на чистиот личен доход по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина за октомври 1989 година изнесува:

	Динари
СФР Југославија	14,139.743
СР Босна и Херцеговина	11,385.939
СР Македонија	9,632.828
СР Словенија	21,264.577
СР Србија	13,501.771
САП Војводина	15,324.681
САП Косово	8,551.988
СР Хрватска	14,440.337
СР Црна Гора	10,306.548.

Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од територијата на САП просекот на чистиот личен доход на стопанството изнесува 13,386.827 динари.

Бр. 001-4835/1  
29 декември 1989 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
статистика,  
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/89, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Во член 17 став 1 наместо зборовите: „во рубриката 5“ треба да стојат зборовите: „во рубриката 3“.

Од Сојузната управа за царини, Белград 27 декември 1989 година.

### УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

#### УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ

##### I

Се отповикува

Живоин Јазик од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Непал со седиште во Њу Делхи.

##### II

Се назначува

Проф. д-р Ернест Петрич, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Непал со седиште во Њу Делхи.

##### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 53  
22 ноември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МЈАНМАНСКА УНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МЈАНМАНСКА УНИЈА

##### I

Се отповикува

Бранко Вулетик од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Мјанманска Унија.

##### II

Се назначува

Д-р Светозар Јовиќевиќ, досегашен редовен професор на Универзитетот во Титоград, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Мјанманска Унија.

##### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

##### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 54  
28 ноември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СУДАН

##### I

Се отповикува

Душан Завашник од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Судан

##### II

Се назначува

Д-р Владимир Петковски, доцент и професор на Економскиот факултет на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 55  
6 ноември 1989 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
1371. Закон за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини	2141
1372. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година	2142
1373. Закон за конечната пресметка, условите и начинот за обезбедување средства во 1989 година и за користење на средствата за покрите на разликата во цената, курсните разлики и каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покрите на курсните разлики за југословенскиот нафтовод	2142
1374. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Војвођанска банка - Здружена банка Нови Сад, како гарант по II заем од Европската инвестициона банка за финансирање на модернизацијата на магистралниот железнички правец „Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград	2143
1375. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Здружената Белградска банка, Белград, како гарант по II заем од Европската инвестициона банка за финансирање на модернизацијата на магистралниот железнички правец „Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград”	2144
1376. Закон за обезбедување на дел од средствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Социјалистичка Република Албанија и за условите и начинот на користење на тие средства во 1990 година	2170
1377. Закон за промена на договорената каматна стапка	2145
1378. Буџет на федерацијата за 1990 година	2146
1379. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1990 година	2171
1380. Одлука за потврдување на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија	2174
1381. Одлука за потврдување на Статутот на Народната банка на Југославија	2174
1382. Уредба за намалување на стапките на основниот данок на промет на деривати на нафта	2174
1383. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за привремено воведување на согласност за извоз во СССР	2175
1384. Одлука за дополнење на Одлуката за пријавување на ефективни странски пари што југословенските граѓани ги изнесуваат од Југославија при патување во странство	2175
1385. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за високите услови и критериуми за држење девизи на девизните сметки по основите од член 100 на Законот за девизното работење	2175
Одлука за височината на давачката за царинско работење во 1990 година	2176
Одлука за плаќање посебна такса на увезени стоки	2176
Одлука за начинот на депонирање на девизи кај Народната банка на Југославија по основа на преговорна девизното штедење на граѓаните на Народната банка на Југославија	2177
1389. Одлука за измени на Одлуката за поврат на царинските, даночните и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот	2178
1390. Одлука за определување на стоки на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки во 1990 година	2179
1391. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи	2183
1392. Наредба за измени на Наредбата за водење евиденција за секоја склучена надворешнотрговска работа и за кредитна работа со странство	2183
1393. Упатство за постапката, начинот и потребната документација за остварување на правото на регрес на дел од каматата на кредитите што се користат за приоритетни намени во земјоделството	2184
1394. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалидна, семејната инвалидна и на зголемената семејна инвалидна на додатокот за нега и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаок во 1989 година	2185
1395. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој можат да се определат пензијата и додатокот кон пензијата во 1989 година	2185
1396. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година	2185
1397. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаок во 1989 година	2185
1398. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година	2186
1399. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка	2186
1400. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и начинот на вршење на менувачките работи	2187
1401. Одлука за условите за давање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство, како и овластување за вршење на девизно-валутни работи во Југославија	2187
1402. Одлука за начинот на вршење на платен промет со странство	2188
1403. Одлука за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народната банка на Југославија	2190
1404. Одлука за начинот на пресметување, исплатување и плаќање на каматата и на надоместот на Народната банка на Југославија	2191
1405. Одлука за обврската на овластените банки да држат определен износ во девизи како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1990 година	2192
1406. Одлука за настанување на обврска на Народната банка на Југославија по основ на гаранција за штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во динари кај банките и Поштенската штедилница и за начинот на извршување на таа обврска	2192
1407. Одлука за начинот на стекнување на динарски побарувања на странски лица во Југославија	2193
1408. Одлука за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство	2193
1409. Одлука за утврдување на рамката на реесконтните кредити на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини на 31 декември 1989 година	2194
1410. Одлука за утврдување на привремени квоти на банките за јануари 1990 година	2194
1411. Просек на чистиот личен доход по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина за октомври 1989 година	2194
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка	2195
Укази	2195